



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Петок, 23 ноември 2001 Скопје Број 92	Претплатата за 2001 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 300000000188798
---	---	--

1588.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ ЛИХТЕНШТАЈН

Се отповикува

I

Г-дин Срѓан Керим, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 34
15 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1589.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ ЛИХТЕНШТАЈН

Се поставува

I

Г-дин Огнен Малески, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 35
15 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1590.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ "ВАРДАР-ФИЛМ" - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови "Вардар-филм" - Скопје се именува Дарко Башески, дипл. филмски и ТВ снимател.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5512/2
13 ноември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1591.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА

1. Фросина Јовева се разрешува од должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6641/2
13 ноември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1592.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА

1. За вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица се именува Славица Тасева, дипл. архитект.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6645/1
13 ноември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1593.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Кокан Лазаревски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6751/1
20 ноември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1594.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје се именува Крум Коцарев, државен советник во Агенцијата за државни службеници.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-6752/1
20 ноември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1595.

Врз основа на член 49 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98 и 11/2001), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка, спречувањето на двојното ослободување или двојното одаочување, како и образецот - Даночен биланс за пресметување и уплатување на данокот на добивка.

Член 2

Данокот на добивка се пресметува и плаќа според образецот "ДБ" - Даночен биланс, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Основа за пресметување на данокот на добивка од член 8 од Законот за данок на добивка (во натамошниот текст: Законот) се утврдува така што во образецот "ДБ" износите на приходите и расходите искажани во билансот на успех за даночен период за кој се составува даночниот биланс, се усогласуваат на начин пропишан со Законот и овој правилник.

II. УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Член 4

Усогласувањето на расходите се врши со зголемувањето на искажаниот финансиски резултат утврден во билансот на успех за:

1) делот од износот на трошоците на материјалите и набавната вредност на продадената трговска стока, кој е над вредноста утврдена со примена на методата на просечни цени за периодот за кој се составува даночниот биланс;

2) неисплатениот дел на пресметаните плати, под кој се подразбира износот на платата која е пресметана, а не е исплатена за соодветниот пресметковен период до денот на поднесувањето на даночниот биланс;

3) исплатена плата се смета нето платата и надоместоците на платата заедно со соодветниот износ на данокот и придонесите од плата (брuto плата), исплатена за соодветниот пресметковен период до денот на поднесувањето на даночниот биланс;

4) износот на личните надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор во висина над 50% од исплатениот износ;

5) Под лични надоместоци се сметаат примањата по основ на членство во управниот и надзорниот одбор освен примањата од член 19 од Законот.

6) износот на преостанатата сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост независно од пропишаниот век на траење, за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи;

7) делот од износот на амортизацијата пресметана по функционалната метода која го надминува износот на амортизацијата пресметана со пропорционалната метода за повеќе од 10%, а за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи;

8) делот од износот на камати по кредити земени од доверители со статус на поврзани лица согласно со член 12 став 2 од Законот, кој е над износот на каматите по кои во пресметковниот период можело да се земе соодветен кредит, а кој се утврдува според важечките каматни стапки од комерцијалните банки;

9) износот на камати на кредити кои се користени за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории;

10) износот на трошоците направени за превоз до работа и од работа, како и другите трошоци и надоместоци согласно со член 17-в и член 19-а став 1 од Законот, над пропишаниот износ утврден со колективен договор на ниво на гранка, односно прописите на органите на државната управа;

11) износот на трошоците согласно со член 18 и член 19 од Законот;

12) износот на трошоците за користење на сопствен автомобил согласно со член 19-а став 2 од Законот над 50% од утврдениот износ според критериумите утврдени со колективен договор на ниво на гранка, односно прописите на органите на државната управа;

13) износот на трошоците за економска пропаганда, кои не се во функција на унапредување на дејноста; Под економска пропаганда која е во функција на вршење на дејноста се подразбира ТВ-спот, музички спот, саем, специјални штандови и услуги на полето на пропагандата.

14) Под економска пропаганда се подразбираат и услугите на полето на рекламата, како што се: рекламниот консалтинг (информирање на клиентот за можностите за реклама); рекламните подготовки и планирањето на реклама; рекламно уредување; рекламно производство; организирањето на реклама и спроведувањето на реклама.

15) износот на трошоците за репрезентација на даночниот обврзник (гоштевање, подароци, одмор, реакција и разонода);

16) издатоците за:

- професионален спорт во целост;

- делот од износот на издатоци по основ на донации и спонзорства за научни, хуманитарни, културни, образовни, здравствени, религиозни и спортски цели,

под услов да се исплатени во корист на јавни установи кои се финансираат од буџетот или на Црвениот крст на Република Македонија, кој го надминува износот од 3% од вкупниот приход, и

- издатоците по основ на донации и спонзорства во целост, кога не се исплатени за намените и во корист на наведените субјекти од претходната алинеја;

14) износот на побарувањата и финансиските вложувања што не се наплатени, а кои се отпишуваат по пат на исправка на вредноста, освен ненаплатените побарувања кои се отпишуваат по основ на судска одлука, како и пријавените ненаплатени побарувања од субјектите во стечај и ликвидација;

15) износот на вкalkулираните долгорочни резервирања на материјалните и нематеријалните трошоци, освен резервирањата во висина утврдена со Законот за шумите и издвојувањата во посебната резерва кај банките и штедилниците согласно со член 23 став 1 од Законот;

16) износот издвоен во посебна резерва, кој го надминува износот од 75% од резервирањата за намените утврдени во член 23 став 2 од Законот;

17) исплатите по основ на стипендии;

18) износот на забрзаната амортизација на основните средства кога не се остварува технолошка модернизација, како и износот на забрзана амортизација на средствата кои не служат за заштита на животната средина и на природата за кои не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи, во висина од 25% над износот на амортизацијата пресметана согласно со член 15 од Законот;

Под средства кои служат за заштита на животната средина и на природата, се сметаат средствата наменети за опрема, уреди и инструменти што служат за намалување на загадувањето и мерење на состојбите на загаденоста на воздухот, водата и земјиштето, воведување на чисти технологии како и изградба на станици за прочистување на комунални и индустриски води, монтирање на филтри за заштита на воздухот од загадување, производство на производи од отпадни материји, собирање и депонирање на комунални и опасни материји и др.;

19) износот на разликата на трансферната цена над пазарната цена;

Под трансферна цена се смета цената настаната во врска со извршената трансакција на средствата или создавање обврски меѓу поврзани лица.

При утврдување на разликата меѓу пазарната и трансферната цена се користат споредливи цени што би се оствариле на домашниот пазар или компаративниот странски пазар кога не би се работело за однос со поврзани лица, а кога тоа не е можно се користи цената утврдена според методот на чинење, зголемена за вообичаената заработувачка (разлика во цени, провизија);

20) износот на премии за осигурување кои не се во функција на членот 17-б од Законот.

Под премии кои се признаваат како деловен расход во Даночниот биланс се сметаат премиите платени за осигурување на деловниот имот како и другите видови на неживотно осигурување, кои што согласно со одредбите од Законот за осигурување и другите прописи се сметаат за задолжително осигурување;

21) други усогласувања на расходите согласно со Законот, кои посебно не се наведени во овој член на Правилникот.

III. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Член 5

Усогласувањето на приходите се врши со намалувањето на финансискиот резултат утврден во билансот на успех за:

1) износот од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник-резидент на Републиката, под услов да е оданочен според стапката од член 28 од Законот;

Исплатувачот на дивидендата на примателот на дивиденда му доставува изјава, на образец кој е составен дел на овој правилник.

Обврзникот, примателот на дивидендата, ја приложува изјавата од став 2 на овој член со поднесување на даночниот биланс;

2) приходите по основа на ефектот од распределба на ревалоризационата резерва;

3) делот од капиталната добивка во висина од 30%;

Износот на даночното ослободување од 30% се утврдува на основата од вкупните капитални добивки од член 25 намалени за непребиениот дел на пренесените капитални загуби од хартии од вредност од член 27.

Капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност, до 01.01.2006 година целосно се ослободуваат од оданочување;

4) делот од капиталните загуби од хартии од вредност согласно со член 27 од Законот;

5) делот од загубата согласно со член 23-а од Законот;

Износот на искажаната загуба која се пренесува на товар на добивката во идните пресметковни периоди во периодот до 3 години, претставува загубата искажана во билансот на успех, намалена за непризнаените расходи во "ДБ" за годината, и

б) износот на строго наменските средства.

IV. ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 6

Даночните олеснувања и ослободувања се состојат во намалување на даночната основа и намалување на пресметаниот данок.

а) Намалувања на даночната основа

Член 7

Утврдената даночна основа согласно со Законот и членовите 4 и 5 на овој правилник се намалува за:

1) износот на средствата вложени за заштита на животната средина и на природата;

2) износот на инвестициите во основни средства за проширување на сопствената дејност, согласно со член 31 од Законот, но најмногу во висина до 25% од основата утврдена согласно со овој член, и

3) износот на извршените вложувања во подрачја во стопански недоволно развиени општини и во специфични подрачја (ридско-планински реони, пограничниот појас и компактно заостанатите подрачја), согласно со член 32 од Законот, но најмногу во висина до 50% од основата утврдена согласно со овој член.

б) Намалување на пресметаниот данок

Член 8

Пресметаниот данок на добивка се намалува за износот на:

1) даночниот кредит во висина на платениот данок на добивка за:

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените плати, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно со член 4 точка 2 на овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа, согласно со член 4 точка 14 на овој правилник;

- износот на сразмерен дел на данокот содржан во укинатите резервирања, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа, согласно со член 4 точка 15 на овој правилник, и

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во износот на годишната амортизација пресметана по пропишаните стапки, за кој во претходниот даночен период е извршено зголемување на даночната основа, согласно со член 4 точки 4, 5 и 18 на овој правилник;

- по други основи.

2) платен данок на добивка остварена со работа во друга држава. На обврзникот-резидент на Републиката кој остварува добивка со работа во странство му се намалува претходниот данок во Републиката, за износот на платениот данок во странство, што се докажува со потребна документација. Намалувањето на данокот по овој основ изнесува најмногу до износот на данокот што би се добил со примена на даночната стапка од член 28 од Законот. На матичното правно лице - резидент на Републиката му се намалува претходниот данок во земјата за износот на данокот што го платила нејзината нерезидентна подружница во друга држава по основ на акции и удели, доколку таа добивка е вклучена во приходите на матичното правно лице. Матичното правно лице на даночниот орган му поднесува докази за големината на своето учество во капиталот на нерезидентните подружници, должната на траење на тоа учество и данокот што подружницата го платила во друга држава, заедно со нејзиниот биланс на успех и даночен биланс.

Пресметаниот данок утврден согласно со став 1 точки 1) и 2) од овој член се намалува и за:

1) износот во висина на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странско лице по основ на вложени средства во домашен даночен обврзник како и за даночен обврзник кој во целост е основан со странски капитал, согласно со член 33 од Законот. Ослободувањето, во смисла на член 33 став 5 од Законот се однесува само за периодот од три години, почнувајќи од годината во која се остварува добивка. Ослободувањето се остварува со одобрение од органот за јавни приходи.

Доколку во периодот од три години, се измени учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал на даночниот обврзник, пресметувањето на даночното ослободување ќе се изврши во Даночниот биланс за годината во која се извршени измените, со примена на процентот на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник утврден на 31 декември во годината.

2) износот во висина од 50%, на обврзникот кој прв пат почнува со вршење на дејност во првата година во која искажува добивка по претходно добиено писмено одобрение од органот за јавни приходи;

3) износот во висина од 50%, за првите три години, на обврзникот кој котира на официјалните пазари на берза, по претходно добиено писмено одобрение од органот за јавни приходи. Одобрението на органот за јавни приходи ќе се издаде доколку обврзникот приложи писмен документ со кој Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, потврдува дека субјектот во даночниот период (годината) котира на официјалните пазари на берзата.

V. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Член 9

При плаќањето на данокот на добивка во услови на даночна консолидација, барање за даночна консолидација поднесува матичното правно лице до органот за јавни приходи.

Секој член од групата поднесува свој даночен биланс, а матичното правно лице поднесува консолидиран даночен биланс за групата на правни лица. Во

консолидираниот даночен биланс загубата од еден или повеќе членови се пребива на сметка на добивката или останатите членови на групата.

За пресметаниот данок по консолидираниот биланс обврзници се поединечни членови на групата, сразмерно на добивката што се оданочува од поединечниот даночен биланс, а плаќањето на пресметаниот данок по консолидираниот биланс го врши матичното правно лице.

Доколку членовите во групата се откажат од даночната консолидација пред истекот на рокот од пет години, сите членови на групата сразмерно ја плаќаат разликата за сметка на даночното ослободување кое го искористиле.

Член 10

Обврзникот-матичното правно лице на кого му е одобрена даночна консолидација составува консолидиран даночен биланс на образец "КДБ" - Консолидиран даночен биланс за даночен период од _____ до _____ 200__ година, кој е составен дел на овој правилник.

Матичното правно лице како прилог кон консолидираниот даночен биланс ги поднесува поединечните даночни биланси од членовите на групата.

Член 11

Месечниот износ на аконтацијата на данокот на добивка за периодот февруари-декември во тековната година и за месец јануари наредната година, обврзникот на данокот го утврдува според основата на данокот на добивка за претходната година утврдена во образецот "ДБ" (ред.бр. IV), зголемена за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.

Обврзникот којшто во претходната година не искажал основа за оданочување, плаќањето на аконтацијата го врши на основата што сам ќе ја утврди, согласно со проценетите можности за остварување на добивката. Проценетата даночна основа обврзникот задолжително ја искажува на реден број IV а од образецот "ДБ".

Обврзникот кој прв пат почнува со вршење на дејност, плаќањето на аконтацијата на данокот го врши со поднесување на образецот "ДБ" - даночен биланс и пресметка за пократок временски период, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември во тековната година, во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период.

При утврдување на даночната основа доколку даночниот обврзник работел помалку од еден месец во кварталот, овој период се поврзува со кварталот кој следи.

Вака утврдената основа претставува основа на која се утврдуваат и плаќаат аконтациите на данокот на добивка во наредните месеци.

Член 12

Месечниот износ на аконтацијата обврзникот на данокот го утврдува на образецот "МДБ" - Даночен биланс за месец _____ 200__ година, кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Доколку даночниот обврзник во тековната година остварува право на даночно олеснување и ослободување, согласно со Законот, месечниот износ на аконтацијата на данокот на добивка го утврдува на образецот "МДБ" на следниот начин:

Даночната основа утврдена согласно со член 11 став 1 и став 2 од овој правилник, се намалува за:

1) Износот на средствата вложени за заштита на животната средина и на природата, согласно со член 35 од Законот и член 7 точка 1 од овој правилник. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиен со поделба на износот на средствата вложени за заштита на животната средина и на природата во пресметковниот (тековен) период, со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината).

2) Износот на инвестициите во основни средства, за проширување на сопствената дејност, согласно со член 31 од Законот и член 7 точка 2 од овој правилник, но најмногу во висина до 25% од даночната основа утврдена во "ДБ" за претходната година, односно согласно со член 11 став 1 и 2 од овој правилник. Месечните износи на намалувањето претставуваат еднакви делови, добиени со поделба на износот на инвестициите во основни средства во целост, но не повеќе од признаениот износ (25%), со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината).

3) Износот на извршените вложувања во подрачјата на стопански недоволно развиени општини и во специфични подрачја (ридско-планински реони, пограничниот појас и компактно заостанатите подрачја), согласно со член 32 од Законот и член 7 точка 3 од овој правилник, но најмногу во висина до 50% од даночната основа утврдена во "ДБ" за претходната година, односно согласно со член 11 став 1 и став 2 од овој правилник. Месечните износи на намалувањето претставуваат еднакви делови, добиени со поделба на износот на извршените вложувања во подрачја во стопански недоволно развиени општини и во специфични подрачја во целост, но не повеќе од признаениот износ (50%), со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината).

Износот на пресметаната месечна аконтација на данокот утврдена на основата од став 2 на овој член и применетата стапка на данокот од член 28 од Законот, се намалува за износите на платениот данок (даночен кредит), под услов во "ДБ" согласно со член 4 точки 2, 14 и 15 од овој правилник да е извршено зголемување на даночната основа, за:

- неисплатен дел од плата;
- ненаплатените и отпишаните по пат на исправка побарувања и финансиски вложувања и
- резервирањата за кои согласно со Законот не е предвидено даночно ослободување.

Во месечниот даночен биланс се врши намалување на аконтацијата на данокот на добивка, во месецот во кој е остварено правото на даночен кредит (исплата на плата, наплата на отпишано побарување по пат на исправка на вредност и укинување на извршено резервирање). Месечните корективни износи, претставуваат еднакви делови добиени со поделба на даночниот кредит со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период.

Пресметаниот износ на месечната аконтација на данокот на добивка од став 3 на овој член се намалува и за:

1) Сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странското лице по основ на вложени средства во домашен даночен обврзник, согласно со член 33 од Законот и член 8 став 2 точка 1 од овој правилник. Ова намалување на месечните аконтации на данокот се врши во процентот утврден за крајот на годината во "ДБ" во годината што претходи. Намалувањето на месечните аконтации се врши во периодот кој следи по "ДБ" во кој за првпат е искажано даночното намалување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата година од еднократниот период за кој се применува даночното намалување.

2) Износот во висина од 50%, за првите три години на обврзникот кој вотира на официјалните пазари на берзата, согласно со член 36-а од Законот и член 8

став 2 точка 3 од овој правилник. Ова намалување на месечните аконтации се врши во периодот кој следи по "ДБ" во кој за првпат е искажано даночното намалување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата година од периодот за кој се применува даночното намалување.

На крајот на пресметковниот период обврзникот пред органот за јавни приходи документирани ги докажува вложените износи од став 2 точки 1), 2) и 3) на овој член, за кои тековно го користел правото на даночно олеснување и ослободување.

Член 14

Обврзниците коишто во тековниот период остваруваат и користат право на намалување на месечната даночна основа и на месечната даночна обврска согласно со одредбите од член 13 на овој правилник, доставуваат до органот за јавни приходи месечна пресметка на образецот "МДБ", во еден примерок, во рок од 15 дена по истекот на месецот.

Член 15

Износот утврден на реден број VI од образецот "МДБ" претставува обврска на даночниот обврзник за уплата на аконтацијата на данокот на добивка којашто се плаќа во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец, согласно со член 40, став 2 од Законот.

Член 16

Даночните обврзници коишто се формираат со издвојување од други обврзници или се образуваат како нови даночни обврзници во рамките на постојниот даночен обврзник, ги утврдуваат месечните аконтации на данокот на добивка во годината во која се издвоени или одделени врз основа на годишната пресметка на даночниот обврзник од кои се издвоени, односно одделени, на тој начин што утврдената основица на данокот на добивка се дели на даночните обврзници според условите што се утврдени во договорот за издвојување. Така се постапува до изготвувањето на првата годишна сметка од страна на даночните обврзници.

Член 17

Конечната пресметка на данокот на добивка се утврдува на образецот "ДБ", според податоците од годишната сметка.

Член 18

Даночниот обврзник во рокот пропишан за предавање на годишната сметка го доставува пополнетиот образец "ДБ" до органите до кои се поднесува годишната сметка, во по еден примерок.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување ("Службен весник на РМ" бр. 19/94, 25/94, 13/95, 41/96 и 13/97), освен одредбите за утврдување и плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка, кои ќе се применуваат до поднесувањето на годишната сметка за 2001 година.

Член 20

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со поднесување на годишната сметка и образецот "ДБ" за 2001 година.

Бр. 08-22335/1
16 ноември 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

ДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Даночен период

Рок на поднесување

А. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

I Финансиски резултат во Билансот на успех (во полето пред износот внесете знак "+" за добивка или "-" за загуба)		01
II Усогласување на расходите (збир од ред. бр. 1 до 20)		
1	Трошоци на материјалите и набавната вредност на проданата трговска стока над износот пресметан по методот на просечни цени	02
2	Неисплатен дел од пресметаните бруто плати	03
3	Лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор во висина над 50% од исплатениот износ	04
4	Амортизација за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи (4а+4б+4в)	05
4 ^а	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост	06
4 ^б	Дел од амортизација по функционална метода над 10%	07
4 ^в	Дел од забрзана амортизација кога не се остварува технолошка модернизација и заштита на животната средина	08
5	Дел од камата по кредити земени од доверители со статус на поврзани лица над износот на важечките каматни стапки на комерцијалните банки	09
6	Камата по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела и други украсни предмети	10
7	Дел на трошоци за превоз до и од работа и други надоместоци над пропишаните износи	11
8	Трошоци за користење на патнички возила, храна и пијалаци, подароци, набавка на движен и недвижен имот за членови на управен одбор	12
9	Парични казни, пенали и казни камати по основ на јавни давачки	13
10	Дел на трошоци за користење на сопствен автомобил над 50% од пропишаниот износ	14
11	Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста	15
12	Трошоци за репрезентација (гоштевање, подароци, одмор, рекреација и разонода)	16
13	Издатоци за професионален спорт, донации и спонзорства	17
14	Побарувања и финансиски вложувања што не можат да се наплатат, а се отпишуваат по пат на исправка на вредноста	18
15	Вкалкуирани долгорочни резервирања на материјални и нематеријални трошоци, освен задолжителните пропишани со Законот за шумите	19
16	Издвојувања во посебна резерва кои го надминуваат износот од 75% од резервирањата во друштва за осигурување и ре-осигурување	20
17	Исплати по основ на стипендии	21
18	Разлики на трансферната цена над пазарната цена, остварена меѓу поврзани лица	22
19	Премии за осигурување	23
20	Други усогласувања на расходите	24
III Усогласување на приходите (збир од ред. бр. 21 до 27)		25
21	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	26
22	Приходи од ефектот на распределба на ревалоризациона резерва	27
23	Дел од капитална добивка во висина од 30%	28
		29

ДБ

24 Дел од непокриените капитални загуби од хартии од вредност пренесен од претходни даночни периоди	30	
25 Дел од загубата по усогласување, пренесен од претходни години	31	
26 Строго наменски средства	32	
27 Други усогласувања на приходите	33	
IV Даночна основа (I+II-III) (пред износот внесете знак "+" или "-")	34	
IV^a Претпоставена даночна основа (ако IV ≤ 0)	35	

Б ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

V Намалување на даночната основа (ред. бр. 28+29+30)	36	
28 Средства вложени за заштита на животната средина и природата	37	
29 Инвестиции во основни средства за проширување на сопствената дејност до 25% од даночната основа	38	
30 Извршени вложувања во стопански недоволно развиените подрачја и специфични подрачја до 50% од даночната основа	39	
VI Даночна основа по намалување (IV-V)	40	
VII Пресметан данок на добивка (VI x стапка)	41	
VIII Намалување на пресметаниот данок на добивка (31+32+34)	42	
31 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходниот даночен период (31a+31b+31v+31г+31д)	43	
31 ^a по основ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените плати за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 2 од ДБ за претходниот даночен период)	44	
31 ^b по основ на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 14 од ДБ за претходниот даночен период)	45	
31 ^v по основ на сразмерниот дел на данокот содржан во укинати резервирања за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 15 од ДБ за претходниот даночен период)	46	
31 ^г по основ на сразмерниот дел на данокот содржан во годишната амортизација на основните средства пресметана по пропишаните стапки, за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 4 од ДБ за претходниот даночен период)	47	
31 ^д по други основи	48	
32 Платен данок на добивка остварена со работа во друга држава, до износ на данок што би се добил со примена на даночната стапка во земјата	49	
33 Данок по намалување (VII-31-32)	50	
34 Намалување на данокот (34a + 34b + 34v)	51	
34 ^a Намалување на данокот за сразмерниот дел на учество на странско лице во вкупниот капитал утврден на крајот на годината	52	
34 ^b Намалување на данокот за 50% за обврзник кој прв пат почнува со вршење на дејност	53	
34 ^v Намалување на данокот за 50% за обврзник кој котира на официјалните пазари на берза	54	

В ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ/ВРАЌАЊЕ

IX Данок на добивка по намалување (VII-VIII)	55	
35 Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	56	
36 Износ за доплата/повеќе платен износ (IX-35) (износот внесете го со знак "+" за доплата или знак "-" за повеќе платен износ; доколку барате враќање на повеќе платениот износ, во полето пред знакот впишете "X")	57	

Г ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

37 Непокриени капитални загуби од хартии од вредност од претходни години за кои правото на покривање во рок од 3 години не е изминато	58	
38 Пренесени непокриени капитални загуби од хартии од вредност од тековната година	59	
39 Непокриени загуби по усогласување на расходите од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато	60	
40 Пренесени непокриени загуби по усогласување на расходите од тековната година	61	
41 Процент на учество на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, утврден на 31-ви декември во годината	62	
42 Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (со точност од две децимали)	63	

Д ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ДАНОЧНИОТ БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/властено лице

Потпис и печат

Датум на

поднесување

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска на образецот "ДБ" е една календарска година.

Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот во кој работел.

Обврзникот кој за прв пат почнува со вршење на дејност, составува даночен биланс за период пократок од годината во која започнал со вршење на дејност, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември, во зависност од тоа во кој квартал од годината започнал со дејноста. Доколку даночниот обврзник работел помалку од еден месец во кварталот, овој месец се поврзува со кварталот кој следи.

За обврзниците кои работеле во периодот на целата година, рокот за поднесување е 28 (29) февруари за годината што претходи.

За обврзниците кај кои е отворена постапка за редовна ликвидација, постапка на стечај или настанале статусни промени (спојување и издвојување), образецот "ДБ" се доставува во рок од 60 дена од денот на отварањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени.

Обврзникот кој за прв пат започнува со вршење дејност образецот "ДБ" го доставува до Управата за јавни приходи во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "ДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и даночниот период за кој се поднесува образецот.

A. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

I. Финансиски резултат во билансот на успех	01
Финансиски резултат во "БУ" (Биланс на успех) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Добивката пред оданочување односно загубата, се добива како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за капиталната добивка, односно намалена за капиталната загуба од пресметковниот период. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително впишете "+", а доколку е негативен (загуба) впишете "-".	
II. Усогласување на расходите (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 20)	02
Збир од вкупните расходи за кои се усогласува добивката (збир од АОП 03 до АОП 25)	
1 Дел од износот на трошоците, согласно член 11 од ЗДД и член 4 точка 1 од ПДД	03
2 Неисплатениот дел на пресметаните бруто плати, согласно член 14 став 1 од ЗДД и член 4 точка 2 од ПДД	04
3 50% од износот, утврден согласно член 14 став 3 од ЗДД и член 4 точка 3 од ПДД	05
4 Збир на трошокот за амортизација на основните средства за кои не е добиена согласност од Органот за јавни приходи (поле 4а+4б+4в/АОП 07 + АОП 08 + АОП 09)	06
4а Износ на амортизацијата, утврден согласно член 15 став 1 и 4 од ЗДД и член 4 точка 4 од ПДД	07
4б Дел од износот на амортизацијата, утврден согласно член 16 од ЗДД и член 4 точка 5 од ПДД	08
4в Износ на забрзана амортизација, утврден согласно член 30 од ЗДД и член 4 точка 18 од ПДД	09
5 Дел од каматите по кредитите земени од доверителите со статус на поврзани лица, утврден согласно член 17 став 3 од ЗДД и член 4 точка 6 од ПДД	10
6 Износ на каматите по кредити за намените од член 17 став 2 од ЗДД и член 4 точка 7 од ПДД	11
7 Износ на трошоците за превоз до и од работа од член 17-в и други надоместоци од член 19-а став 1 од ЗДД, утврден согласно член 4 точка 8 од ПДД	12
8 Издатоци за членовите на управниот одбор, утврдени согласно член 19 од ЗДД и член 4 точка 9 од ПДД	13
9 Износ на парични казни, пенали и казнени камати по основ на јавни давачки, согласно член 18 од ЗДД и член 4 точка 9 од ПДД	14
10 Износ над 50% од пропишаните, за издатоците утврдени согласно член 19-а став 2 од ЗДД и член 4 точка 10 од ПДД	15
11 Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста, согласно член 20 став 1 од ЗДД и член 4 точка 11 од ПДД	16
12 Износ на трошоците за репрезентација, согласно член 20 став 3 од ЗДД и член 4 точка 12 од ПДД	17
13 Издатоци за професионален спорт, донации и спонзорства, согласно член 20 став 2 од ЗДД и член 4 точка 13 од ПДД	18
14 Износ на опишаните побарувања и финансиски вложувања, согласно член 20-а од ЗДД и член 4 точка 14 од ПДД	19
15 Износ на вкалкулираните долгорочни резервирања, согласно член 21 од ЗДД и член 4 точка 15 од ПДД	20
16 Износ на издвојувањата во посебната резерва на друштвата за осигурување и реосигурување на имоти и лица, согласно член 23 став 3 од ЗДД и член 4 точка 16 од ПДД	21
17 Износ на исплатите по основ на стипендии, согласно член 22 од ЗДД и член 4 точка 17 од ПДД	22
18 Износ утврден како разлика на трансферната над пазарната цена, согласно член 13 од ЗДД и член 4 точка 19 од ПДД	23
19 Износ на премиите за осигурување, утврдени согласно член 17-б од ЗДД и член 4 точка 20 од ПДД	24
20 Износи на останатите усогласувања на расходите, согласно член 4 точка 21 од ПДД	25
III. Усогласување на приходите (збир од ред. бр. 21 до ред. бр. 27)	26
Збир од вкупните приходи за кои се усогласува добивката (збир од АОП 27 до АОП 33)	
21 Износот на дивидентите остварени со учество во капиталот кај друг даночен обврзник, согласно член 24 од ЗДД и член 5 точка 1 од ПДД	27
22 Приходите по основ на ефектот од распределбата на ревалоризационите резерви, согласно член 24-а од ЗДД и член 5 точка 2 од ПДД	28
23 Дел од капиталната добивка по намалување за износот на пренесените непокриени капитални загуби на хартии од вредност, согласно член 26 од ЗДД и член 5 точка 3 од ПДД	29
24 Дел од капитални загуби на хартии од вредност пренесени од претходни години, согласно член 27 од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД	30
25 Дел од загубите од претходни години, утврдени по намалувањето со непризнаените расходи во "ДБ" за годината во која загубата е искажана, согласно член 23-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД	31
26 Износ на строго наменски средства, согласно член 34 од ЗДД и член 5 точка 6 од ПДД	32
27 Износ на останатите усогласувања на приходите	33
IV. Даночна основа (ред. бр. I + II - III)	34
Пресметковен износ кој преставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи и приходи во даночниот биланс (АОП 01 + АОП 02 - АОП 26). Доколку даночната основа е позитивна, во полето пред износот задолжително впишете "+", а доколку е негативна впишете "-".	

IVa. Претпоставена даночна основа	35
<i>Пополнете го ова поле само ако износот на поле IV (АОП 34) е помал или еднаков на нула. Впишете го пресметковниот износ на претпоставената даночна основа, утврдена согласно член 40 став 6 од ЗДД, односно член 11 став 2 од ПДД, на која во наредниот пресметковен период ќе пресметувате и плаќате аконтации на данокот на добивка. Не ги пополнувајте полињата од дел Б (АОП 36 до АОП 54) и износот во ред. бр. IX (АОП 55).</i>	
Б. ДАНОЧНО ОЛЕСНУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ	
V. Намалување на даночната основа (ред. бр. 28 + 29 + 30)	36
<i>Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува даночната основа (АОП 37 + АОП 38 + АОП 39)</i>	
28 Средства вложени за заштита на животната средина и природата, согласно член 35 од ЗДД и член 7 точка 1 од ПДД	37
29 Инвестиции во основни средства за проширување на сопствената дејност, освен наведените, од член 31 став 1 од ЗДД и член 7 точка 2 од ПДД, во износ кој не може да биде повисок од 25% од даночната основа (ред. бр. IV/АОП 34 x 25%)	38
30 Извршени вложувања во подрачја на стопанско недоволно развиени општини и во специфични подрачја (ридско планински реони, пограничен појас и компактно заостанатите подрачја) согласно член 32 од ЗДД и член 7 точка 3 од ПДД, во износ кој не може да биде повисок од 50% од даночната основа (ред. бр. IV/АОП 34 x 50%)	39
VI. Даночна основа по намалување (ред. бр. IV - V)	40
<i>Разлика помеѓу даночната основа и даночните намалувања (АОП 34 - АОП 36)</i>	
VII. Пресметан данок (ред. бр. VI x 15%)	41
<i>Износ добиен со примена на даночната стапка од 15%, пропишана со член 28 од ЗДД, на даночната основа по намалување (АОП 40 x 15%)</i>	
VIII. Намалувања на пресметаниот данок на добивка (ред. бр. 31 + 32 + 34)	42
<i>Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот (АОП 43 + АОП 49 + АОП 51)</i>	
31 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди согласно член 38-а од ЗДД (АОП 44 + АОП 45 + АОП 46 + АОП 47 + АОП 48)	43
31а Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 1 од ПДД	44
31б Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 2 од ПДД	45
31в Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 3 од ПДД	46
31г Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 4 од ПДД. Користењето на даночниот кредит започнува во даночниот период кој следи по годината во кој основното средство согласно применетиот начин на амортизација од член 15 став 4, член 16 и член 30 од ЗДД е целосно амортизирано по пат на исправка на вредноста. Износот на одобриениот даночен кредит во даночниот период не може да биде повисок од данокот содржан во амортизацијата на основното средство утврдена со примена на амортизационите стапки од Номенклатурата на средствата за амортизација.	47
31д Износ утврден согласно членот 8 став 1 точка 1 алинеа 5 од ПДД	48
32 Платен данок на добивка со работа во друга држава, согласно член 37 од ЗДД и член 8 став 1 точка 2 од ПДД	49
33 Данок по намалување [ред. бр. VII - (31+32)]	50
<i>Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит и за данокот платен за добивката остварена со работа во друга држава, согласно член 8 став 2 од ПДД (АОП 41 - АОП 43 - АОП 49)</i>	
34 Намалување на данокот (ред. бр. 34а + 34б + 34в)	51
<i>Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 52 + АОП 53 + АОП 54)</i>	
34а Износ на даночно намалување сразмерно на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, согласно член 33 од ЗДД и член 8 став 2 точка 1 од ПДД, утврден на крајот на годината (ред. бр. 33 x процент од ред. бр. 41/АОП 50 x АОП 62 : 100)	52
34б Износ утврден согласно член 36 од ЗДД и член 8 став 2 точка 2 од ПДД	53
34в Износ утврден согласно член 36-а од ЗДД и член 8 став 2 точка 3 од ПДД	54
IX. Данок на добивка по намалување (ред. бр. VII - VIII)	55
<i>Разлика на пресметаниот данок на добивка и вкупното намалување на пресметаниот данок (АОП 41 - АОП 42)</i>	
В. ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ / ВРАЌАЊЕ	
35 Збир на платените аконтации на данокот на добивка за даночниот период, пресметани и платени до денот на поднесувањето на даночниот биланс	56
36 Износ за доплата или повеќе платен износ (АОП 55 - АОП 56). Ако $АОП\ 57 \geq (АОП\ 55 - АОП\ 56)$, пред износот се става знакот "+", а ако $АОП\ 57 < (АОП\ 55 - АОП\ 56)$, пред износот се става знакот "-". <i>Ако на АОП 57 е искажан позитивен износ, согласно член 41 став 2 од ЗДД се остварува право на поврат на повеќе платениот данок. Доколку барате поврат на повеќе платениот данок задолжително внесете "X" во полето пред знакот.</i>	57
Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ	
37 Непокриени капитални загуби од хартии од вредност, од член 27 од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД, за период од претходни години за кои правото на користење во рок од три години на денот на составувањето на "ДБ" не е изминато	58
38 Пренесени непокриени капитални загуби од хартии од вредност од член 27 од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД, од тековната година	59
39 Непокриени загуби по усогласување од член 23-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД, за период од претходни години за кои правото на користење во рок од три години на денот на составувањето на "ДБ" не е изминато	60
40 Пренесени непокриени загуби по усогласување на расходите од член 23-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД, од тековната година	61
41 Процент на учество на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, утврден на крајот од годината	62
42 Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (со точност од две децимали)	63
Д. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ	
<i>Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.</i>	

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

МДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

М Е С Е Ч Е Н ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број	Датум и број на прием
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	Пресметковен период
	Рок на поднесување

1	Даночна основа (ред. бр. IV или IVa од ДБ за претходната година)	01
2	Број на месеци на работење во претходната година	02
3	Месечна даночна основа (ред. бр. 1 : 2)	03
I	Месечна даночна основа револоризирана со коефициент на пораст на цените на мало (ред. бр. 3 x коэф. на пораст на цени на мало)	04
II	Намалување на месечната даночна основа (ред. бр. 4+5+6)	05
4	Средства вложени за заштита на животната средина и природата (износ/бр. месеци до крај на пресметковниот период)	06
5	Инвестиции во основни средства за проширување на сопствената дејност, но не повеќе од 25% од даночната основа од ред. бр. 1 (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)	07
6	Вложувања во стопански недоволно развиени подрачја, но не повеќе од 50% од даночната основа од ред. бр. 1 (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)	08
III	Месечна даночна основа за оданочување (ред. бр. I-II)	09
IV	Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x стапка)	10
V	Намалување на пресметаниот месечен данок (ред. бр. 7 + 9)	11
7	Даночен кредит во висина на платен данок во претходниот пресметковен период (7a+7b+7в)	12
7 ^a	сразмерен дел од данокот содржан во исплатените плати во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)	13
7 ^b	сразмерен дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања во пресметковниот период (1/бр. месеци до крај на пресм. период)	14
7 ^c	сразмерен дел на данокот содржан во укинати резервирања во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)	15
8	Пресметан данок по намалување (ред. бр. IV - 7)	16
9	Намалување на данокот (ред. бр. 9a + 9б)	17
9 ^a	Намалување на данокот за процент на учество на странското лице во вкупниот капитал утврден за минатиот даночен период (ред. бр. 8 x процент)	18
9 ^b	Намалување за данокот за 50% за обврзникот кој котира на официјалните пазари на берза (ред. бр. 8 x 50%)	19
VI	Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV-V)	20

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА МЕСЕЧНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник	Својство
Потпис и печат	Датум на поднесување

Податоци за
обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Месечните аконтации на данокот на добивка се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец. Доколку даночниот обврзник во даночниот период кој претходи на пресметковниот искажал повеќе платен данок за кој не бара враќање, износот на повеќе платениот данок ќе се смета за платена аконтација.

Износот на месечната аконтација за секој календарски месец и за месец јануари наредната година се утврдува според основата на данокот (ред. бр. IV - АОП 34 од "ДБ") утврдена за претходната година. Обврзниците кои во претходната година не оствариле основа за оданочување, плаќањето на аконтациите го вршат на претпоставена основа што сами ќе ја утврдат согласно проценетите можности за остварување на добивка (ред. бр. IVa - АОП 35 од "ДБ").

Даночниот обврзник кој за прв пат започнува со вршење на дејност, плаќањето на аконтациите на данокот во тековната година го врши со поднесување на образецот "ДБ" и пресметка за утврдената Даночна основа (ред. бр. IV - АОП 34 од "ДБ") за пократок временски период, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември во тековната година. При утврдувањето на даночната основа, доколку даночниот обврзник работел помалку од еден месец во кварталот, овој период се поврзува со кварталот кој следи.

Обврзниците кои во тековниот период остваруваат и користат право на даночно намалување на месечната даночна обврска според одредбите од член 13 од Правилникот, образецот "МДБ" задолжително го доставуваат до УЈП.

Обврзниците кои месечната даночна обврска ја утврдуваат и плаќаат на основата утврдена согласно одредбите од членот 11 од Правилникот, немаат обврска до УЈП да доставуваат месечни пресметки на данокот на добивка (образец "МДБ").

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "МДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и пресметковниот период за кој се поднесува пресметката.

- | | | |
|------|---|----|
| 1 | Износ искажан како "Даночна основа" под ред. бр. IV (АОП 34) или како "Претпоставена даночна основа" (IVa - АОП 35), утврден во образецот "ДБ" за претходниот даночен (пресметковен) период | 01 |
| 2 | Број на месеци во годината (12) доколку "ДБ" е составен за даночен период кој ја опфаќа годината, односно бројот на месеците за кој е составен "ДБ" | 02 |
| 3 | Месечна даночна основа утврдена како количник на даночната основа и бројот на месеци на работење (АОП 01 : АОП 02) | 03 |
| I. | Месечна даночна основа ревалоризирана со коефициентот на пораст на цените на мало | 04 |
| | Месечна даночна основа од ред. бр. 3 (АОП 03), зголемена со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година. Процентот на пораст се утврдува според податоците на Државниот завод за статистика. | |
| II. | Намалување на месечната даночна основа (ред. бр. 4 + 5 + 6) | 05 |
| | Збир на месечни намалувања на даночната основа (АОП 06 + АОП 07 + АОП 08) | |
| 4 | Месечно намалување по основ на вложување на средства за заштита на животната средина и природата, согласно член 35 од ЗДД и член 13 став 2 точка 1 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиен со поделба на вкупното вложување со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината). | 06 |
| 5 | Месечно намалување по основ на тековните вложувања на средства за инвестиции во основни средства за проширување на сопствената дејност, освен вложувањата од член 31 од ЗДД и член 13 став 2 точка 2 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиен со поделба на износот на вкупните инвестиции во основни средства за проширување на сопствената дејност, освен оние за кои не е предвидено намалување, но не повеќе од износот утврден во висина од 25% од даночната основа утврдена во ред. бр. 1 (АОП 01), со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината). | 07 |
| 6 | Месечно намалување по основ на тековните вложувања во стопански недоволно развиени општини и во специфични подрачја (ридско планински реони, пограничниот појас и компактно заостанатите подрачја) од член 32 од ЗДД и член 13 став 2 точка 3 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиен со поделба на износот на наведените вкупни вложувања, но не повеќе од износот утврден во висина од 50% од даночната основа утврдена во ред. бр. 1 (АОП 01), со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината). | 08 |
| III. | Месечна даночна основа за оданочување (ред. бр. I - II) | 09 |
| | Разлика помеѓу месечната даночна основа и збирот на износите на месечните намалувања на даночната основа (АОП 04 - АОП 05) | |
| IV. | Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x 15%) | 10 |
| | Износ добиен со примена на даночната стапка од 15%, пропишана со член 28 од ЗДД, на даночната основа утврдена по намалувањето (АОП 09 x 15%) | |
| V. | Намалувања на пресметаниот месечен данок на добивка (ред. бр. 7 + 9) | 11 |
| | Збир на вкупните намалувања на данокот (АОП 12 + АОП 17) | |
| 7 | Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди (АОП 13 + АОП 14 + АОП 15). Месечниот износ представува еднаков дел добиен со поделба на даночниот кредит по наведениот основ, со бројот на месеците што преостануваат до крајот на даночниот период. | 12 |
| 7a | Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените плати во пресметковниот период, согласно член 13 став 3 од ПДД | 13 |
| 7b | Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања по пат на исправка на вредноста, согласно член 13 став 3 од ПДД | 14 |
| 7в | Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во укинатите резервирања, согласно член 13 став 3 од ПДД | 15 |
| 8 | Данок по намалување (ред. бр. IV - 7) | 16 |
| | Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит (АОП 10 - АОП 12) | |
| 9 | Намалување на данокот (ред. бр. 9a + 9б) | 17 |
| | Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 18 + АОП 19). | |
| | Намалувањето на месечните аконтации на данокот на добивка се врши по претходно добиено одобрение од УЈП, во периодот кој следи по "ДБ" во кој за првпат е искажано даночното намалување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата година од еднократниот период за кој се применува даночното намалување. | |
| 9a | Износ на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странското лице по основ на вложени средства во домашниот даночен обврзник, согласно член 33 од Законот и член 13 став 4 точка 1 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето на данокот се пресметува во висина на процентот на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, применет на износот на пресметаниот данок по намалување (АОП 16). Процентот на учеството на странското лице се утврдува во "ДБ" со состојба на 31 декември, за годината што претходи. | 18 |
| 9б | Износ во висина на 50% од пресметаниот данок по намалување (АОП 16), за првите три години на даночниот обврзник кој котира на официјалните пазари на берзата, согласно член 36-а од ЗДД и член 13 став 4 точка 2 од ПДД. | 19 |
| VI. | Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV - V) | 20 |
| | Разлика на пресметаниот данок на добивка и вкупното месечно намалување на пресметаниот данок (АОП 10 - АОП 11) | |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

КДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

КОНСОЛИДИРАН ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Пресметковен период

Рок на поднесување

Број и датум на одобре-
ние за даночна консоли-
дација издадено од УЈП

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластано лице

Потпис и печат

Датум на
поднесувањеПодатоци за
обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Матичното правно лице и неговите членови кои преставуваат група на правни лица, и кои остваруваат посредна или непосредна меѓусебна контрола над најмалку 90% од акциите или од уделите, доколку сите се резиденти на Република Македонија, можат данокот на добивка да го плаќаат како еден обврзник (даночна консолидација). Учеството во акциите, односно уделите се утврдува на крајот на годината за која се бара даночна консолидација. Барањето на даночна консолидација го поднесува матичното правно лице до УЈП која издава Одобрение за даночна консолидација.

Одобрената даночна консолидација се применува најмалку пет години. Доколку членовите на групата се откажат од даночната консолидација пред истекот на рокот од 5 години, сите членови на групата сразмерно ја плаќаат разликата за сметка на даночното ослободување кое го искористиле.

Обврзници на данокот по "КДБ" се поединечните членови на групата, сразмерно на делот на добивката што се оданочува од поединечниот даночен биланс, а плаќањето на пресметаниот данок по "КДБ", го врши матичното правно лице.

"КДБ" за групата на правни лица, заедно со поединечните "ДБ" на членовите на групата се доставува до 28 (29) февруар, за годината што претходи.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "КДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт, даночниот период за кој се поднесува образецот и бројот и датумот на Одобрението за даночна консолидација, издадено од УЈП.

- [1] реден број на членовите на групата
- [2] Единствен даночен број на членовите на групата
- [3] назив и седиште на членовите на групата
- [4] **позитивна даночна основа од ред. бр. IV (АОП 34)** од поединечните даночни биланси на членовите - учесници во консолидацијата, односно вкупниот износ на позитивната даночна основица на членовите кои вршат консолидација
- [5] **негативна даночна основа од ред. бр. IV (АОП 34)** од поединечните даночни биланси на членовите - учесници во консолидацијата, односно вкупниот износ на негативната даночна основица на членовите кои вршат консолидација
- [6] даночна основа за секој член на групата, по намалување на негативните даночни основици на членовите кои искажуваат добивка по усогласување со расходите и приходите во "ДБ", се врши со примена на процент на учество на секој член од групата кој искажал позитивна даночна основа во вкупно искажаната позитивна даночна основа (соодветен ред. бр. од колона [4] x 100 : збир на колона [4] = ___% на учество), применет на износот на вкупно искажаните негативни даночни основи (збир на колона [5] x ___%). Со добиениот износ се корегира (намалува) даночната основа на членот на групата утврдена на соодветниот ред. бр. од колоната [4]. Збирот искажан во колона [6] треба да е еднаков на разликата на збирите од колоните [4] и [5].
- [7] намалувања на даночната основа за даночните ослободувања и олеснувања утврдени со одредбите од член 35, 31 и 32 од ЗДД и член 7 точка 1, 2 и 3 од ПДД. Износите утврдени за намалувањата на даночната основа од членот 31 (не повеќе од 25% од даночната основа) и 32 (не повеќе од 50% од даночната основа), како максимални дозволени намалувања, во консолидираниот биланс за секој член од групата се утврдуваат на даночна основа од колоната [6] (соодветен ред. бр. од колона [6] x 25%, односно 50%). Вкупното намалување на даночната основа се искажува како збир на колоната [7].
- [8] пресметан данок добиен со примена на даночната стапка од 15% (член 28 од ЗДД), на основата по намалување (соодветен ред. бр. од колона [6] намален со истиот ред. бр. од колона [7] x 15%). Вкупниот пресметан данок, се искажува како збир на колоната [8].
- [9] намалувања на данокот по основ на одредбите од член 38-а, член 37 и 38 од ЗДД, односно член 8 став 1 точка 1 и 2 од ПДД. Овие намалувања се искажуваат за секој член од групата според податоците кои ги искажал на редните броеви 31 и 32 од "ДБ" (АОП 43 и АОП 49). Вкупното намалување на данокот по наведените основи се искажува како збир на колоната [9].
- [10] данок по намалување добиен како разлика помеѓу пресметаниот данок за секој член од групата и износот на соодветното намалување. Збирот искажан во колоната [10] треба да е еднаков на разликата помеѓу вкупните износи од колоната [8] и [9].
- [11] намалувања на данокот извршени согласно одредбите од член 33, 36 и 36-а од ЗДД, односно член 8 став 2 точка 1, 2 и 3 од ПДД. Износот на намалувањето по поделните основи за секој член на групата се добива со примена на стапката на намалување (%), на основата утврдена како "данок по намалување", искажана во колоната [10]. Вкупното намалување на данокот по наведените основи се искажува како збир на колоната [11].
- [12] утврдена даночна обврска за секој поединечен член на групата како разлика помеѓу утврдениот данок по намалување од колоната [10] и износот на намалувањата искажани во колоната [11]. Вкупната даночна обврска за даночниот период се искажува како збир на колоната [12].
- [A] збир на платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период, пресметани и платени до денот на поднесувањето на образецот "КДБ"
- [Б] износ за доплата или повеќе платениот износ (збир од колоната [12] намален за износот [A]). Ако износот искажан под [A] (износ на платени аконтации на данокот на добивка) е поголем од износот на даночната обврска (збир од колоната [12]), се остварува право на поврат, при што пред износот на полето [Б] се става знакот "-" за повеќе платениот износ, а доколку збирот на даночната обврска (колona [12]) е поголем од износот на платениот данок, пред полето се става знакот "+". Доколку барате поврат на повеќе платениот износ, во полето пред знакот впишете "X".
- [B] пополнете го ова поле само доколку износот на збирот од колоната [5] е поголем или еднаков на износот на збирот од колоната [4]. Впишете го пресметковниот износ на претпоставената даночна основа, утврдена согласно член 40 став 6 од ЗДД, односно член 11 став 2 од ПДД, на која во наредниот пресметковен период ќе пресметувате и плаќате аконтации на данокот на добивка. **Не ги пополнувајте полињата од колоните од [6] до [12]**

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

1596.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за вработување на инвалидни лица ("Службен весник на РМ" бр. 44/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА**

Член 1

Во Правилникот за критериумите и начинот на доделувањето на средствата од Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидните лица ("Службен весник на РМ" бр. 70/2000), во членот 3 став 4 по зборот "изнесуваат" се додаваат зборовите: "најмногу до", а зборовите: "во стопанството" се бришат.

Член 2

Во членот 6 во став 3 зборовите: "на стварно сторените трошоци" се заменуваат со зборовите: "до 30 просечни плати исплатени во Република Македонија за претходниот месец".

Член 3

Во членот 7 став 2 зборовите: "бескаматен кредит" се заменуваат со зборовите: "неповратни средства во износ до 50 просечни плати исплатени во Република Македонија за претходниот месец".

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-5536
15 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1597.

Врз основа на член 23 од Законот за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000 - Пречистен текст "Службен весник на РМ" бр. 22/98), министерот за транспорт и врски, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНИ МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ЈАВНИ МОБИЛНИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ**

1. На Акционерското друштво МТС Услуги на мобилна телефонија АД-Скопје, се дава концесија за јавни мобилни телефонски услуги и јавни мобилни телекомуникациски мрежи во Република Македонија.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на ова решение е од денот на влегувањето во сила на ова решение до 31.12.2023 година.

3. Начинот, роковите, висината и гаранцијата за плаќањето на надоместокот се определени во Договорот за концесијата во согласност со Законот за телекомуникациите.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-12591
22 ноември 2001 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

1598.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО ОД-
МОРАЛИШТЕ "МЛАДОСТ" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Младост" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште на седницата одржана на 11.09.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/1
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1599.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "АСТИБО" ШТИП**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Астибо" Штип што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 19.09.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/2
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1600.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "АНГЕЛ ШАЈЧЕ" - КУМАНОВО**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Ангел Шајче" - Куманово што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 20.09.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/5
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1601.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ФЕМО КУЛАКОВ" - НЕГОТИНО**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Фемо Кулаков" - Неготино што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 08.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/9
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1602.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска Радост" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 09.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/10
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1603.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "МАЈСКИ ЦВЕТ" - БИТОЛА**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Мајски Цвет" - Битола што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 09.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/12
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1604.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - ГЕВГЕЛИЈА**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска Радост" - Гевгелија што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 08.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/15
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1605.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "РАДА ПОЦЕВА" - КАВАДАРЦИ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Рада Поцева" - Кавадарци што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 16.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/19
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1606.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ - КОРЧАГИН" -
СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 09.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/20
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1607.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "СНЕЖАНА" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Снежана" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 16.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/21
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1608.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "7 СЕПТЕМВРИ" - ПЕХЧЕВО**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "7 Септември" - Пехчево што го донесе Управниот од-

бор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 15.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/22
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1609.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "БУБА МАРА" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Буба Мара" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 15.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/23
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1610.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "РАСПЕАНА МЛАДОСТ" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Распеана Младост" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 17.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/25
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1611.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "РОСИЦА" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Росица" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 19.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/26
8 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1612.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "11 ОКТОМВРИ" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "11 Октомври" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 05.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/28
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1613.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА - МАРА" -
БИТОЛА**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Естреја Овадија - Мара" - Битола што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 29.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/29
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1614.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "БРАТСТВО ЕДИНСТВО" СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Братство Единство" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 27.09.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/30
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1615.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ИВО РИБАР ЛОЛА" - КРИВА
ПАЛАНКА**

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Иво Рибар Лола" - Крива Паланка што го донесе Управни-

от одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 29.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/33
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1616.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "АЦО КАРАМАНОВ" РАДОВИШ

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Ацо Караманов" Радовиш што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 01.11.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/41
13 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1617.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "МЛАДОСТ" ТЕТОВО

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Младост" Тетово што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 19.10.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/42
12 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1618.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 24 октомври 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) Одлуката за вработување кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, донесена од Владата на Република Македонија на 24 јули 2001 година.

б) Одлуката за вработување кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетите на фондовите, донесена од Владата на Република Македонија на 24 јули 2001 година и

в) Одлуката за вработување кај јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија, донесена на 24 јули 2001 година од Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по сопствена иницијатива и по повод иницијативата на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта", застапувано од Генералниот директор Рауф Рамадани и Народниот правобранител на Република Македонија, со решение У. бр. 164/2001 од 19 септември 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени под а), б) и в) во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека со Одлука У. бр. 164/2001 од 18 јули 2001 година ја укина Одлуката за времено запирање на вработувањата кај корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2001).

Веднаш потоа, на 24 јули 2001 година Владата ги донесе одлуките означени под а), б) и в) во точката 1 од оваа одлука, поради што Судот согласно член 14 став 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на овие одлуки, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и со закон.

Дополнителни иницијативи со исти образложенија за нивната несогласност со Уставот и со закон доставија Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта", застапувано од генералниот директор Рауф Рамадани и Народниот правобранител на Македонија.

5. Судот на седницата утврди дека сите три оспорени одлуки имаат иста содржина.

Се разликуваат во однос на правните субјекти на кои се однесуваат.

Имено, едната одлука се однесува на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.

Втората одлука се однесува на корисниците и единките корисници на средства од Буџетите и фондовите и

Третата одлука се однесува на јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија.

Од содржината на сите три одлуки се гледа дека правните субјекти можат да вршат вработувања доколку ги исполнуваат предвидените услови:

а) да обезбедат средства од Буџетот, односно од буџетите на фондовите, односно да обезбедат средства во финансвиот план на Јавното претпријатие.

б) Откога ќе се обезбедат овие средства станува актуелно исполнување на вториот услов, односно добивање на претходна писмена согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

в) Меѓутоа, давањето на оваа согласност од Канцеларијата на Владата на Република Македонија е претходно условено со обезбедување на мислење од Министерството за финансии дека се обезбедени финансиски средства за оваа намена.

г) Одлуките содржат и по една процедурална одредба според која барањата за нови вработувања или пополнување на упразнетите работни места (при претходно исполнети сите услови) се доставуваат до канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

д) Одлуките содржат одредба според која истите влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе бидат објавени во "Службен весник на РМ".

Споредувајќи ја содржината на укинатата одлука и одлуките што се сега предмет на оценка, Судот утврди дека:

- Укинатата Одлука имаше темпорален карактер, односно нејзиното важење беше условено со воведувањето на трезорскиот систем и неговата имплементација, а предметните одлуки немаат временско ограничување.

- Одлуката содржеше императивна норма која го задолжуваше Заводот за вработување на Република Македонија да не врши пријавување на нови вработувања, без приложена писмена согласност од Владата на Република Македонија, а предметните одлуки, при пријавувањето на новите вработувања, ги задолжуваат овие субјекти да ја приложат и писмената согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

- Одлуката се однесуваше на сите јавни установи и јавни претпријатија, додека новооспорените одлуки се однесуваат само на јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија.

- Одлуката, исто така, се однесуваше и на единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија во локалната самоуправа, што не е случај со новооспорените одлуки.

6. Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата ..., а согласно ставот 2 на овој член од Уставот граѓаните се еднакви пред Уставот и законите.

Со членот 32 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира правото на работа, односно секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Во членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот е предвидено дека Собранието на Република Македонија донесува закони.

Исто така, согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Во тој контекст спаѓа и Законот за објавување на законите и другите прописи во "Службен весник на Република Македонија".

Прашањата, пак, кои се сврзани со размената на трудот, правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата, во врска со вработувањето и остварувањето права во случај на невработеност и други прашања од значење за вработувањето, се уредени со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на РМ" бр. 57/97 и 25/00).

Така, во рамките на законските надлежности Заводот води евиденција за невработените лица според единствениот матичен број на граѓаните, врши бесплатно и непристрасно посредување за вработување под услови и начин утврден со закон, односно ги врши стручните, организациските, административните и други работи што се однесуваат на вработувањето и остварувањето во случај на невработеност.

Во контекст на изнесеното, Судот оцени дека со оспорените одлуки се déroгира Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.

Исто така, според Судот со оспорените одлуки се ограничуваат правата на граѓаните по однос на остварување на правото на работа, надвор од случаите дозволени за нивно ограничување. Имено, во случајов, не постои нарушување на општествено-економските односи и останатите односи што би довело до неопходно уставно дозволена потреба за нивно ограничување преку воведување на дополнителни услови надвор од уставно и законски предвидените.

Од изнесеното произлегува дека само законодавецот, односно Собранието на Република Македонија е овластено да уредува прашања од областа на работните односи, па во таа смисла да го уредува и начинот на засновањето на истите.

Од друга страна, пак, Владата на Република Македонија се грижи за извршувањето на законите, односно со цел за нивна операционализација донесува уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци, но, не е овластена да уредува прашања сврзани со остварувањето на правата на вработените и нивната пољуба.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека одлуките создаваат правна несигурност и го повредуваат принципот на владеење на правото, како една од темелните вредности на правниот поредок на Република Македонија од причина што, надвор од законски определените објективни мерила за вработувањето, допушта примена на субјективна волја, што се одразува преку претходно давање на согласност од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија и Министерството за финансии.

Исто така, според Судот, оспорените одлуки ограничувањето на правото на вработување го усредсредуваат на јавните претпријатија што ги формирала Владата на Република Македонија, при што, за разлика од веќе укинатата одлука, од ова ограничување се изоставени јавните установи со што според Судот се повредува начелото на еднаквост загарантирано со Уставот на Република Македонија.

Понатаму, основот за нивното донесување (членот 35 од Законот за Владата на Република Македонија) не може да претставува суштински основ од причина што овој член зборува за видот на актите што ги носи Владата и не може да биде основ за запирање на вработувањето кај корисниците и единките корисници на средствата од буџетот на Република Македонија, корисниците и единките корисници на средствата од буџетите на Фондовите и кај јавните претпријатија основани од Владата на Република Македонија.

Поточно, имајќи ја предвид законодавната регулатива што би можела да има допирни точки со прашањата што ги регулираат одлуките, Судот оцени дека ниту една законска одредба не може да претставува основ за нивно егзистирање во правниот поредок.

Од тие причини Судот утврди дека оспорените одлуки не се согласни со член 8 алинеја 3, член 32 и член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија; Законот за јавните претпријатија; Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност; Законот за инспекција на трудот и Законот за Владата на Република Македонија.

7. Исто така, со оглед на тоа дека оспорените одлуки претставуваат пропис како такви подлежат на обврската од член 52 од Уставот за нивно објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Имено, согласно овој член од Уставот (став 1 и став 2) законите и другите прописи, пред да влезат во сила, се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Со оглед на тоа дека оспорените одлуки предвидуваат да влезат во сила со денот на донесувањето, а не по нивното објавување, Судот оцени дека истите се несогласни со Уставот на Република Македонија и од овој аспект.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 164/2001
24 октомври 2001 година на Уставниот суд на Република Скопје
Претседател
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд тече постапка заведена под XVII. П. бр. 1635/99 на тужителот АД за осигурување и реосигурување Македонија Скопје, против тужениот Абазис Сеад од с.Боговиње, Тетово, а сега со непознато место на живеење, за регрес.

За привремен старател на тужениот му е поставена Тања Чачарива - Илиевска, адвокат од Скопје, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална ра-

бота на град Скопје бр. 3020-610 од 24.10.2001 година кој што ќе го застапува тужениот до негово јавување во судот или до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII. П.бр. 1635/99. (28371)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар, заведена е парнична постапка по тужбата на тужителот Леурима Муслиовска од с.Г.Папрадник - Центар Жупа, против тужениот Едевит Муслиовски од с.Г.Папрадник - Центар Жупа, поради развод на брак.

Со оглед дека тужениот живее во странство со непозната адреса, се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да ја достави неговата адреса на живеење.

Доколку не се јави во определениот рок или не овласти свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапува привремен застапник назначен од страна на овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 186/01. (28527)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред Основниот суд во Гевгелија се води постапка по тужба на тужителот Митков Илија од с.Собри, Валандово, против тужениот Сефедин Абдиќ од Скопје, за надомест на нематеријална штета. Вредност на спорот 100.000,00 денари.

Се повикува тужениот Сефедин Абдиќ од Скопје, со последно место на живеење на ул."Аврам Писевски" бр. 16, Скопје да се јави во Основниот суд во Гевгелија, и да ја достави точната адреса на живеење или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас.

Доколку тужениот не се јави пред Основниот суд во Гевгелија судот ќе определи привремен застапник кој што ќе ги застапува наговите интереси во спорот се додека тужениот не се јави пред судот или достави точна адреса или определи полномошник, а доколку тоа не го стори се до окончување на спорот ќе го застапува именуваниот привремен застапник.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 14/01. (28530)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителката Вергиније Ибраимовска од Ресен, ул."Јосиф Јосифовски" бр. 164, против тужениот Муамер Ибраимовски од с.Г.Б.Црква, сега во Данска со непозната адреса на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси, се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 80/01. (28213)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица тече постапка по тужба на тужителката Круглер Донева Анета од Струмица, ул."Гоце Делчев" бр. 145, против тужениот Круглер Андреас Јорг со непозната адреса и претстојувалиште во Германија, за развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Предметот е заведен под П.бр. 29/00 од 10.01.2000 година и поради отсуство на тужениот не може да се одржи ниедно рочиште бидејќи во предметот нема никаква точна адреса на претстојување односно живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Струмица, и да даде точни податоци за своето место на живеење односно претстојување.

Доколку не постапи согласно горенаведениот на истиот ќе му биде назначен застапник за водењето и правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 29/00.

(28418)

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Рајна Атанасова од с. Ново Коњарево, против тужениот Боро Атанасов од с.Ново Коњарево, а сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" и тоа во соба бр. 128. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден времен застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица кој ќе ги заштитува неговите интереси по заведениот спор за развод на брак од страна на тужителката Рајна Атанасова, заведен под П.бр. 1863/01 и тоа се до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1863/01.

(28419)

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за наплата на долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување "КЈУБИ" МАКЕДОНИЈА Скопје, против тужениот Дончев Среќко од с.Мокриево, а сега на привремена работа во Швајцарија. Вредност на спорот 12.617,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и тоа во соба бр. 128. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги штити неговите интереси по заведениот спор од страна на тужителот АД за осигурување и реосигурување "КЈУБИ" МАКЕДОНИЈА Скопје под П.бр. 1492/99 и тоа се до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1492/99.

(28420)

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за долг по тужбата поднесена од страна на тужителот АД за Телекомуникации "Македонски телекомуникации" Скопје, против тужениот Игор Ѓузелов од Струмица, сега со непозната адреса на живеење и престој поради заминување во странство. Вредност на спорот 11.270,00 денари.

Се повикува тужениот Игор Ѓузелов од Струмица, ул."Киро Абрашев" бр. 71, со непозната адреса, да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, заради земање учество во покренатата постапка. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник и тоа лицето Цона Каламерникова, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1693/01.

(28526)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителката Абаз Нуржан од Скопје, сега на работа во Шведска, против тужениот Шаќири Гарип од Тетово, а сега со непозната адреса се води постапка за развод на брак.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во

спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 775/01. (28528)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителите Лимани Идриз, Лимани Кемал, Лимани Невзат, Лимани Реџеп сите од с.Порој, Тетово, против тужениот Халили Идриз Абедин од Тетово, а сега со непозната адреса во странство, поради сопственост.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за истиот да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ" да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку центарот за социјални работи Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 766/01. (28529)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд е поведена парнична постапка по тужба на тужителката Надичка Тренчовска од Штип, против тужениот Ванчо Крстов од Штип, со привремен престој во Велика Британија, со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да достави своја адреса или да определи свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги заштитува неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 608/01. (28218)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 672/2001 од 24.08.2001 г., во регистарската влошка бр. 03009088?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за трговија Пазар-Железара ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бр. 56-а, Струмица.

Содружници во друштвото: Костуранов Киро ул. "Крсте Мисирков" бр. 21 - Струмица и Петре Секуловски ул. "Тимо Тренчев" бр. 70 - Струмица. Основна главница на друштвото е 44.000 дем или 1.367.520,00 денари или 22.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 25.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е лицето Петре Секуловски, ул. "Тимо Тренчев" бр. 70 - Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 672/2001. (24220)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 659/2001 од 24.08.2001 г., во регистарска влошка бр. 03009075?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за трговија Кебап ДОО увоз-извоз ул. "Ленинова" бр. 48, Струмица.

Содружници на друштвото се: Манчев Митко, ул. "Дојранска" бр. 1, Струмица и Иван Пројков, ул. "Ванчо Китанов" бр. 34 - Струмица. Основна главница на друштвото е 42.000 дем или 1.305.360,00 денари или 21.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 25.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е лицето Ј и Иван Пројков, ул. "Ванчо Китанов" бр. 34 - Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 659/2001. (24221)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 666/2001 од 24.08.2001 г., во регистарска влошка бр. 03009082?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за трговија Цинго ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бр. 48, Струмица.

Содружници на друштвото: Након Ѓорѓе, ул. "Димитар Цветинов" бр. 25, Струмица и Јанев Митко ул. "Крсто Узун" бр. 1/10 - Струмица.

Основна главница на друштвото е 40.000 дем или 1.243.200,00 денари или 20.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 25.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е лицето Јанев Митко, ул. "Крсто Узун" бр. 1/10, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 666/2001. (24222)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 633/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр.

030090497-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги Антена доо Штип, ул. "Браќа Даневи" бр. 8/14, Штип.

Основачи се: Кокотов Радослав од Штип, Сашко Стојановски од Кочани, Јелица Мијаловиќ од Струмица, Јорданка Филева од Пештера НРБ, Илка Димитрова од Пештера НРБ. Вкупен основачки влог е 100.000 дем или 51.129 еур.

Основачите не одговараат.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За преземените обврски друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет е Стојановски Сашко од Кочани со неограничени овластувања.

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 45.31, 45.34, 51.18, 51.19, 51.43, 51.45, 52.72, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 74.13, 74.40, 92.12, 92.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 633/2001. (24223)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 635/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 030090517-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги Канал-32 ДОО Штип, ул. "Браќа Даневи" бр. 8/14, Штип.

Основачи се: Кокотов Миле од Штип, Сашко Стојановски од Кочани, Видоје Мијаловиќ од Струмица, Даниела Филева од Пазарцик НРБ, Атанас Филев од Пазарцик НРБ. Вкупен основачки влог е 100.000 дем или 51.129 еур.

Основачите не одговараат.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За преземените обврски друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет е Изберовиќ Џеват со неограничени овластувања.

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 45.31, 45.34, 51.18, 51.19, 51.43, 51.45, 52.72, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 74.13, 74.40, 92.12, 92.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 635/2001. (24224)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 690/2001 од 23.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 030091067-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ увоз-извоз Млин "ИВАНА" ДООЕЛ увоз-извоз Кадрифаково.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/4, 01.21, 01.23, 01.24, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 51.21, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.23, 55.51, 60.22, 74.12, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име.

За обврските преземени спрема трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 690/2001. (24225)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 653/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 030090697-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија Супер ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село - Ново Село.

Единствен содружник на друштвото е Томе Димитриев с. Ново Коњарево. Основна главница на друштвото е 184.000 дем или 5.718.720,00 денари или 92.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Томе Димитриев с. Ново Коњарево, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 653/2001. (24226)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 656/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 030090727-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија Моно ДООЕЛ увоз-извоз с. Моноспитово - Муртино.

Единствен содружник на друштвото е Божин Мишев с. Моноспитово бр. 45 - Муртино. Основна главница на друштвото е 6.000 дем или 186.480,00 денари или 3.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Божин Мишев с. Моноспитово - Муртино.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 656/2001. (24227)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 684/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 030091007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за тр-

говија Фри-шоп ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево - Ново Село.

Единствен содружник на друштвото е Стојанов Блажо с. Ново Коњарево бр. 45 - Ново Село. Основна главница на друштвото е 38.000 дем или 1.181.000,00 денари или 19.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 25.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.0/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е лицето Стојанов Блажо с. Ново Коњарево бр. 45 - Ново Село, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 684/2001. (24228)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 674/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 030090907-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија Кланица ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село - Ново Село.

Единствен содружник на друштвото е Ристов Ристо с. Просениково бр. 51 - Струмица. Основна главница на друштвото е 70.000 дем или 2.175.600,00 денари или 35.000 евра.

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.0/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Ристов Ристо од с. Просениково, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 674/2001. (24229)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 631/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 030090477-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за

производство, трговија, услуги и транспорт ДВ-Компани ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Енгелсова" бр. 14/29.

Единствен содружник на друштвото е Дарко Влахов од Штип, ул. "Енгелсова" бр. 14/29.

За обврските не одговара.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.56, 51.57, 51.63, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, комисиона продажба, малограничен промет, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Дарко Влахов - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 631/2001. (24230)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 614/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 030090307-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги 6-ти МАЈ ДООЕЛ, увоз-извоз Винаца, ул. "Пиринска" бр. 14.

Основачот на Друштвото за производство, промет и услуги 6-ти МАЈ ДООЕЛ, увоз-извоз Винаца, ул. "Пиринска" бр. 14 е Љубомир Стојковски од Винаца ул. "Пиринска" бр. 14.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка неограничено.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител се именува Љубомир Стојковски од Винаца.

За обврските на друштвото основачот не одговара.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.91, 15.98, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.21, 71.31, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 614/2001. (24231)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 562/2001 од 3.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 030089787-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на доел на Друштвото за услуги, трговија и производство Флори Пласт ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 22/2.

Единствен содружник: Катаров Љубчо од Штип.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 22.22, 24.16, 24.30, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.33, 27.35, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.52, 28.61, 28.62, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.22, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.11, 45.21, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен промет со Р.Бугарија и Р. Грција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Шалева Марија - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 562/2001. (24232)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3012/2001 од 11.09.2001 г., на регистарска влошка бр. 02042219?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво ГЛГ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Веселин Маслеша" бр. 5/2-23, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 63.40, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговски промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со ситот свој имот.

Единствен содружник: Глигоровски Јонче од Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Глигоровски Глигор, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3012/2001. (24233)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3058/2001 од 13.09.2001 г., на регистарска

влошка бр. 02042265?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство и трговија КАФЕ КЛУБ ДВА БРАТА-Ј ДООЕЛ ул. "602" бр. 16, Илинден - Скопје.

Основач на друштвото: Лепосава Јордановска од Скопје, ул. "602" бр. 16, Илинден.

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84, 73.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Лепосава Јордановска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3058/2001. (24234)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3090/2001 од 17.09.2001 г., на регистарска влошка бр. 02042297?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги МИ-ГО ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул. "Виа Игнатија" бр. 21-1/10.

Основач на друштвото: Љубе Дамјановски од Скопје, ул. "Виа Игнатија" бр. 21-1/10.

Дејности на друштвото: 22.22, 22.23, 22.31, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Владимир Дамјановски од Скопје - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3090/2001. (24236)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2847/2001 од 21.09.2001 г., на регистарска влошка бр. 02042055?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, инженеринг и трговија ГЕО-ИНГ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Народен фронт" зг.1 влез 1 дел. прос. 44, трг. центар Капиштец, Скопје.

Содружници: Георгиевска Мирјана од Скопје, ул. "Букурешка" бр. 131а, и Георгиевска Ана од Скопје, ул. "Букурешка" бр. 131а.

Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.14, 29.24, 29.40, 29.56, 31.30, 34.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.15, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 71.31, 71.32, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 92.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на градежни работи, градежно-занатски, рударски, хидротехнички и сл. работни работи на внатрешно уредување и декорација, изведување на инсталациони, монтажни и демонтажни работи и работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки, организација на изградба на комплетни објекти (инженеринг)изведувачки инженеринг и советодавен консалтинг, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет и вршење на работи во надворешнотрговскиот промет е Георгиевски Милан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2847/2001. (24239)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр. 538, план 13, скица 41, м.в. "Село" класа 4, со површина од 1094м² во КО Давидово, сопственост на Стојковски Лазар од Гевгелија, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (28297)

Се продава земјоделско земјиште: 12/14 идеален дел од КО Ресави КП. бр. 884, дел 3, план 004, скица 016, место викано "Под Ридот" катастарска култура - нива, класа 6, со вкупна површина од 2.229м², во сопственост на Лазо Соколов од Прилеп, ул. "Кумровец" бр. 18-А, видно од Имотен лист бр. 621 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 денари за еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (28302)

Се продава земјоделско земјиште: КО Росоман КП. бр. 2537, дел 1, место викано "Коњаревац" катастарска

култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.346м², КО Росоман КП. бр. 2537, дел 2, место викано "Коњаровец" култура - лозје класа 3, со вкупна површина од 3.991м², КО Росоман КП. бр. 3486, дел 3, место викано "Тополовец" култура нива класа 2, со вкупна површина од 7.210м², во сопственост на Костадинов Ристо од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 2, видно од Поседовен лист бр. 1177 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 денари за еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (28282)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 (вон) КП. бр. 9105, план 019, скица 019, место викано "Копачот" катастарска култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 7.461м², сопственост на Маричка Чејкова од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 537 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (28473)

Се продава земјоделско земјиште: КО Крњево КП. бр.20, план 94, место викано "Вкин Дол", катастарска култура - нива, класа 8, со вкупна површина од 5.000м², во сопственост на Благо Дано Трајков од Демир Капија, ул. "Јане Сандански" бр. 15, видно од Поседовен лист бр. 50, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (28427)

Се продава 61/168 идеален дел од недвижен имот - нива построена на КП. бр. 391, план 004, скица 010, м.в. "Долно Садово" култура - нива, класа 4, со површина од 71,98 м², евидентирана во Имотен лист бр. 593 за КО Беровци сопственост на Маркоски Љубомир од с. Беровци, Прилеп.

Купопродажната цена на горе наведениот имот изнесува 46.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14. (28372)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на КП. 1300 дел 1 на место викано "Бранејнца" класа 5,

со површина од 479 мкв, заведена во Поседоврн лист бр. 187 за КО. Грнчари, сопственост на продавачите Станболиевски Горги, Станболиевски Костадин и Станболиевски Васил по 1/3 (една идеална третина), сите од Струмица, за цена од 3.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заеднички сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата а се достават до нотарот Мексуд Максуд ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (28373)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Стеваноски Христо од Прилеп ул. "Б. Ружето" бр. 60, со заведено во Имотен лист број 2844 за катастарска општина Прилеп, бр. на парцела 8511 дел 1 место викано "Шат Камен" нива класа 3, површина 375м² број на парцела 8512 дел 1 место викано "Шат Камен" пашиште класа 2, површина 126м² број на парцела 8515, место викано "Шат Камен" нива класа 3, површина 1358м² или вкупно 1859м², а цената на за 1метар квадратен изнесува 30,00.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (28424)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива на КП. бр. 2828/4 во м.в. "Кишовица" класа 2, со површина од 1502м², заведено во Имотен лист бр. 33075, за КО Прилеп, за цена од 30.000,00 (триесет илјади) денари, сопственост на Имески Александар, од Прилеп, ул. "Маркова" бр. 29.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (28426)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на КП. бр. 536 дел 2, на место викано "Село" класа 1, со површина од 260 мкв, заведено во Поседовен лист бр. 366, за КО Ресен, сопственост на продавачите Митревски Спирос, Петревски Митре, Митревски Стојан, Митревски Васил по 1/4 (една идеална четвртина) за цена од 5.200,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67 Ресен. (28450)

Се продава земјоделско земјиште на КП. 529, дел 2, план 000, скица 000 во м.в. "Проголот" катастарска култура 14100, класа 1, со површина од 1806м², заведено во Имотен лист 1493 за КО Глишиќ сопственост на Ангџева Душан Милка од Кавадарци, ул. "Орце Ни-

колов" бр. 25 и на КП 530, план 005, скица 006 во мв "Проголот" катастарска култура 14100, класа 1, во површина од 943м² заведено во Имотен лист бр. 647 за КО Глишиќ сопственост на Поп Ицов Душан Илија од Кавадарци, ул. "Булевар Македонија" бр. 20, за вкупна купопродажна цена од 20.000,00 денари (дваесетилјади денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (28449)

Се продава недвижен имот - нива, 5-та класа, со вкупна површина од 1.139м², што се наоѓаат на КП 1000, план 4, скица 9, м.в. Кушица, КО Долно Соње, сопственост на Блажевски Вецко Томе од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (28443)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 3/5 (три идеални петини) од нива на КП. 537 дел 1 на место викано "Лека Вода" класа 6, со површина од 1811мкв, заведено во Имотен лист бр. 578 за КО Сопотско и 3/6 (три идеални шестини) од нива на КП.1070 дел 2, на место викано "Кобел" класа 3, со површина од 2089 мкв, заведена во Имотен лист бр. 589 за КО Сопотско, сопственост на продавачите Балаловска Јасминка, Балаловска Зорица и Балаловска Тодорка сите од Скопје, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (28559)

Се продава земјоделско земјиште на КП. 337 во мв. "Дрдавица" катастарска култура 14100, класа 3, со површина од 2485м² КО Шивец, за купопродажна цена од 30.000 денари и на КП. 1093 во мв. "Дупките" катастарска култура 12000, катастарска класа 3, со површина од 2365м² КО Шивец за купопродажна цена од 25.000 денари сопственост на Фиданова Душанка по основ на оставинско решение О. бр. 26/98 на Основниот суд во Кавадарци, со живеалиште во Скопје, ул. "Ефтим Спространов" бр. 50 - б.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (28665)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следниве документи:**

Пасош бр. 634304/95 издаден од УВР - Куманово на име Глигоровски Бранко, ул. "И.Г.Ковачиќ" бр. 4, Куманово. (28491)

Пасош бр. 1522091 на име Милунка Анастасова, Гевгелија. (28495)

Пасош бр. 1441916 на име Севги Салиевски ул. "Ж.Ј.Шпанац" бр. 3/14, Куманово (20301)

Пасош бр. 1477129 на име Јусуфи Адан, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 26-а, Куманово. (28497)

Пасош бр. 1415046/00 издаден од УВР-Скопје на име Абдирезељ Османи, с. Морани, Скопје. (28537)

Пасош бр. 1373652 издаден од УВР-Куманово на име Невзади Мевљудин, с. Липково, Куманово. (28548)

Пасош бр. 973468/96 издаден од УВР - Скопје на име Неџмедин Алија, ул. "С.Гулапчев" бр.6, Скопје.(28550)

Пасош бр. 1298574 издаден од УВР - Валандово на име Москов Златко, ул. "Г.Делчев" бр. 26, с.Удово, Валандово. (28554)

Пасош бр. 1191683/99 издаден од УВР-Скопје на име Варошлија Сергеј, ул. "Патизански одреди" бр. 15/2-7, Скопје. (28563)

Пасош бр. 994056 издаден од УВР - Тетово на име Митровски Благоје, с. Теарце, Тетово. (28616)

Пасош бр. 1661267 издаден од ГУВР - Скопје на име Чачков Зоран, ул. "Радишанска" бр. 25/10, Скопје. (28621)

Пасош бр. 1397646/00 издаден од УВР-Скопје на име Целадин Бајрам, ул. "Мелничка" бр. 6-а, Скопје.28622

Пасош бр. 1604962/01 издаден од УВР-Скопје на име Целадин Јасмине, ул. "Мелничка" бр.6-а, Скопје.28623

Пасош бр. 1071830 издаден од УВР - Тетово на име Спиоровски Ѓорѓе, ул. "Ј. Сандански" бр. 58, Тетово. (28595)

Пасош бр. 0863765 издаден од ОВР - Дебар на име Алберт Руци, Дебар. (28599)

Пасош бр. 0254977/94 издаден од УВР - Велес на име Трајковски Зоран, ул. "М. Тито" бр. 5, Велес. (28601)

Пасош бр. 842829/96 издаден од УВР - Скопје на име Имер Фетахи, ул. "1" бр. 27, Арачиново, Скопје. 28668

Пасош бр. 1380910/00 издаден од УВР-Скопје на име Шерифи Мирсад, ул. "Дижонска" бр. 38, Скопје. 28730

Пасош бр. 850719 на име Демироски Невзат, с.Челопеци, Кичево. (28771)

Пасош бр. 404910 на име Севдије Лимани, Тетово. (28776)

Пасош бр.1046660 издаден од УВР-Куманово на име Селими Бурхан, с. Оризаре, Куманово. (28777)

Пасош бр.1573198/01 издаден од УВР - Струмица на име Ванчо Бојчовски, ул."Киро Абрашев" бр. 46, Струмица. (28778)

Пасош бр. 1260508/99 издаден од УВР - Куманово на име Абази Ајхан, с. Слупчане, Куманово. (28819)

Пасош бр. 0468067 на име Камчев Камче, ул. "Д. Даскалов" бр. 44, Кавадарци. (26449)

Пасош бр. 1465271 на име Насфи Нухиу, с.Милетино, Тетово.

Чекови од тековна сметка бр. 2278921 со бр. 782112, 782113 и 782114 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Диниќ Мирческа Душица, Скопје.28504

Чекови од тековна сметка на име Ризов Андон, ул. "Пере Тошев" бр. 7, Кавадарци. (28571)

Чек од тековна сметка бр. 0012285-52 со бр. 0000242772 издаден од Македонска банка АД Скопје на име Младеновска Розалета, Скопје. (28629)

Чек од тековна сметка бр. 109863-74 со бр. 000500583 6481 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска Анжела, Скопје. (28727)

Работна книшка на име Георгијев Зоран, Скопје. (28516)

Работна книшка на име Времендолиев Ѓорѓи, Неготино. (28521)

Работна книшка на име Мојсоски Сашо,Скопје.28525

Работна книшка на име Слободан Тошевски, Скопје. (28538)

Работна книшка на име Павловска Елизабета, Скопје. (28627)

Работна книшка на име Љуан Селими, Скопје. 28628

Работна книшка на име Ѓуриќ Мирјана,Скопје.28740

Работна книшка на име Ислами Сакип, с. Велешта, Струга. (28745)

Работна книшка на име Усеини Исен, с. Велешта, Струга. (28746)

Работна книшка на име Ајсини Ридван, с. Липково, Куманово. (28749)

Работна книшка на име Иљбера Беќири, с. Липково, Куманово. (28750)

Работна книшка на име Лумани Рефик, с. Франгово, Струга. (28752)

Работна книшка на име Михаил Делимитов, Скопје. (28755)

Работна книшка на име Аризанов Ацо, с. Богданци, Гевгелија. (28757)

Работна книшка на име Нергузе Сулиман, Штип. (28764)

Работна книшка на име Улиман Бејтула, Штип.28766

Работна книшка на име Даути Кндим, с.Радолишта, Струга. (28780)

Работна книшка на име Абиндин Муставче, Скопје. (28826)

Воена книшка на име Димовски С. Ќире,Велес.28589

Воена книшка на име Фазлиов Габер, Кавадарци. (28758)

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "К.Охридски" с. Драчево, на име Амет Орхан, с.Драчево, Скопје. (28569)

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "К.Охридски" на име Амет Садетин, с.Драчево,Скопје.28570

Свидетелство за 1 година издадено од Текстилно училиште Берово на име Димитровски Христијан, ул. "М. Тито" бр. 23, Делчево. (28573)

Свидетелство за 6 одделение на име Богдановски Звонко, Делчево. (28574)

Свидетелство за 8 одделение на име Тушевски Сашо, с. Русиново, Пехчево. (28575)

Свидетелство на име Зехра Цамовиќ, с.Г.Оризари, Велес. (28581)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Елвир Цамовиќ, с. Г. Оризари, Велес. (28584)

Свидетелства за завршено средно образование издадени од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Зоран Стојов, Скопје. (28725)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Дурански Славко, Скопје. (28751)

Свидетелство на име Николов Даниел Јовче, Велес. (28759)

Свидетелство на име Таскова Славица,Делчево.28760

Свидетелство на име Јорданов Јорданче,Велес.28762

Свидетелство на име Севим Аќиќи, с.Ваксинце, Куманово. (28781)

Диплома за завршено средно образование на име Цоник Александар, Делчево. (28517)

Диплома на име Томислав Ефремовски, с.Бедиње, Куманово. (28564)

Здравствена книшка на име Ќука Тома, Крушево. (28566)

Здравствена книшка на име Сабри Мемед, Штип. (28576)

Здравствена книшка на име Богоева Перска, с. Дебриште, Кавадарци. (28577)

Здравствена книшка на име Богоев Димо, с. Дебриште, Кавадарци. (28578)

Здравствена книшка на име Илиевска Љуба, Битола. (28767)

Штедна книшка издадена од Штедилница Киро Кучук на име Ѓорѓиевски Стојанче, Велес. (28588)

Девизна штедна книшка бр. 9008176 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Глигор Ѓозев, Скопје. (28597)

Девизна штедна книшка бр. 02-301-0376941-3 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Верка Цветановска, Скопје. (28748)

Даночна картичка на име "МАЛБИГЗ", Прилеп. (28483)

Даночна картичка на име Ристо Ѓорѓиев, с. Муртино, Струмица. (28484)

Даночна картичка на име "МЛЕКО СИМ" Стојковиќ Аце, с. Табановце, Куманово. (28485)

Даночна картичка бр. 4022998101857 на име Фонд за комунално уредување, Пробиштип. (28486)

Даночна картичка бр. 4022997101861 на име Фонд за локални патишта и улици, Пробиштип. (28487)

Даночна картичка бр. 6022071000007 на име Совет на општина Пробиштип, Пробиштип. (28488)

Даночна картичка бр. 6022072000000 на име Совет на општина Злетово, Пробиштип. (28489)

Даночна картичка бр. 4022997101934 на име Градоначалник на општина Злетово, Пробиштип. (28490)

Даночна картичка бр. 4022997101926 на име Градоначалник на општина Пробиштип, Пробиштип. 28492

Даночна картичка на име Зиба Сефида, с. Делегожди, Струга. (28493)

Даночна картичка бр. 55805 на име Кафана "НИКО" Ст. Дојран, Гевгелија. (28494)

Даночна картичка бр. 401300011167 на име "ШИРТ КОНСАЛТИНГ", Кочани. (28496)

Даночна картичка бр. 4030951112705 издадена од Управа за приходи Скопје на име Диз - промет, Скопје. (28508)

Даночна картичка бр. 4027991116648 на име Јангел Дорев, ул. "15 мај" бр. 14, Струмица. (28513)

Даночна картичка на име ТП "ТУФЕК КОМЕРЦ", Кичево. (28520)

Даночна картичка бр. 4030993138569 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Бонико" ДОО, Скопје. (28522)

Даночна картичка бр. 4030997260938 издадена од Управа за приходи Скопје на име Дил пром Деан и други, Скопје. (28523)

Даночна картичка бр. 4030995212014 издадена од Управа за приходи Скопје на име Евромонт, Скопје. 28556

Даночна картичка бр. 5030993141741 издадена од Управа за приходи Скопје на име адвокат Мариновиќ Јован, Скопје. (28561)

Даночна картичка бр. 4021994100205 на име ТД "МАКС КОМЕРЦ", Прилеп. (28591)

Даночна картичка бр. 4030993257436 издадена од Управа за приходи на име "ДАЦ КОМПАНИ", Скопје. (28624)

Даночна картичка бр. 4030999365796 издадена од Управа за приходи на име "ДЕКО 5", Скопје. (28625)

Даночна картичка на име Душко Ризовски, Струмица. (28592)

Даночна картичка бр. 5026989100383 на име Милица Мацеска, с. Враништа, Струга. (28593)

Даночна картичка на име ДТУ "СЛОБОДА КОМЕРЦ" с. Банско, Струмица. (28594)

Даночна картичка на име "БОЈОЕН КОМЕРЦ", Кочани. (28596)

Даночна картичка на име Куртиши Шаин Глутра, Охрид. (28602)

Даночна картичка бр. 4030992183013 издадена од Управа за приходи Скопје на име Цовани, Скопје. (28667)

Даночна картичка бр. 5030993112890 издадена од Управа за приходи-Скопје на име ТП КИС, Скопје. 28670

Даночна картичка бр. 5030991113112 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Стомат. ордин. Др. Сузана Гребенаровиќ, Скопје. (28671)

Даночна картичка бр. 4030992253950 издадена од Управа за приходи Скопје на име Коалафер, Скопје. 28723

Даночна картичка на име ДУТП "АНГОВИ" ДООЕЛ с. Зубово, Струмица. (28769)

Даночна картичка бр. 4030991106481 издадена од Управа за приходи на име "ИСКРА-МАК", Скопје. 28820

Даночна картичка бр. 4030999362363 издадена од Управа за приходи на име "АКБ ФОРЕС" АкБ индустрија, Скопје. (28822)

Даночна картичка бр. 4030994104382 издадена од Управа за приходи на име "АНИГО-95" Анета ДООЕЛ, Скопје. (28823)

Решение на име Јакупи Рушмид, Тетово. (28590)

Решение уп. бр. 11- 2874 издадено од Министерство за Стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Боро Стилковски, Скопје. (28669)

Решение-одобрение за вршење занаетска дејност бр.11-2905/89 издадено од Министерство за стопанство подрачна единица - Чаир на име "ТЕХНОМОНТ"-Новко Стојановски, Скопје. (28626)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, во согласност со член 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2001 / ПОВТОРНО ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКА СТУДИЈА ВО КАРДИОЛОГИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач во постапката на отворениот повик бр. 03/2001 е Министерство за здравство со седиште во Скопје, на ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

1.2. Предмет на набавката е опрема за електрофизиолошка студија во кардиологија за потребите на Клиниката за кардиологија при ЈЗО Клинички центар - Скопје.

1.3. Набавката е неделива.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни лица кои се регистрирани за вршење на дејноста-промет со медицинска опрема.

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за опрема за електрофизиолошка студија во кардиологија.

2.2. Тендерската документација, заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Министерството за здравство во неговото седиште, на ул. "50-та Дивизија", бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 09,00 до 15,00 часот во времето на траење на јавниот повик (тел. 227-201).

2.3. При подигањето на тендерската документација заинтересираните треба да уплатат 500,00 денари неповратен надомест на жиро-сметка 40100-631-1669 или на благајната на набавувачот. Единствен даночен број на набавувачот е 4030990253804, повикување број 733819-110.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
 - Обем и количина на набавката;
 - Цената за секоја позиција од набавката посебно како и вкупната цена на набавката со сите давачки изразена во евра;
 - Начинот на плаќање;
 - Гарантен рок;
 - Рок на испорака на опремата;
 - Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на аванс, во висина од 30% од вредноста на инвестицијата.
- Рок на важноста на понудата е 30 дена од денот на отворањето.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кон понудата задолжително се приложуваат:

- Доказ за финансиската способност на понудувачот (документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет);
- Доказ дека понудувачот не е под стечај / ликвидација;
- Доказ дека нема забрана за вршење на дејност;
- Доказ за техничка способност согласно член 23, став 1 алинеја 1 до 5 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|---------|
| 5.1. Вкупната цена за опремата која се набавува и сите давачки..... | 50 бода |
| 5.2. Гарантен рок на опремата..... | 20 бода |
| 5.3. Сервисирање на опремата после истекот на гарантниот рок..... | 20 бода |
| 5.4. Рок на испорака..... | 10 бода |

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кое на предната страна треба да стои: "не отворај" и "пријава за јавен повик бр. 03/2001", согласно член 53 од Законот за јавни набавки;

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда;

6.4. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на адреса ул. "50-та Дивизија" бр. 6 во Скопје, за Комисијата за јавни набавки во Министерството за здравство.

7. РОКОВИ

7.1. Повикот трае до 13.12.2001 година.

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.12.2001 година, во 12,00 часот во просториите на седиштето на Министерството за здравство-мала сала, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДЕЛОВНА 2002 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Корисникот на услуги по јавниот повик бр. 01-1/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за услуги на осигурување за деловната 2002 година и тоа:

- I. Осигурување од основни ризици
 1. Осигурување на градежи и опрема од опасности од пожар и некои други опасности.
 2. Осигурување на опрема-машини од кршење и некои други опасности.
 3. Осигурување на залихи на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности.
 4. Осигурување од опасности од провална кражба и разбојништво.
 5. Осигурување на моторни возила од одговорност за штети причинети на трети лица.
 6. Каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба.
 7. Колективно осигурување на лица од последица на несреќен случај (незгода).
- II. Факултативно осигурување од основни ризици
 1. Осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди.
 2. Осигурување од општа одговорност.
 3. Осигурување на објекти во градба.
 4. Осигурување на објекти во монтажа.
 5. Каско осигурување на теренски, теретни и возила за превоз на патници не вклучени во точка I. 6. без дополнителен ризик од кражба.
- III. Факултативно осигурување од дополнителни ризици
 1. за I.1.
 - Поплава, порој и високи води
 - Лизгање и одронување земја
 - Слегнување на тлото
 2. за I.2.
 - Далноводи
 - Каблови во земја
 - Ленти, синцири и јажиња на транспортни уреди за потребите на А.Д. "ЕСМ" во се според тендер документација.

1.3. Корисникот на услугите за факултативните осигурувања од основни и дополнителни ризици може но не е во обврска да склучи договор со понудувачот.

1.4. Корисникот на услуги, договорите за осигурување и нивната реализација ќе ги спроведува преку своите Подружници во Р. Македонија.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за осигурителна дејност.

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно член 15 (отворен повик) од Законот за јавни набавки.

1.7. Набавувачот го задржува правото понудените услуги да ги подели на двајца или повеќе понудувачи, по поединечни видови на осигурување и вкупно.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д."Електростопанство на Македонија", ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 11 часот, при што треба да приложат:

2.2.1. Доказ за уплатени 3.000,00 МКД, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012, корисник А.Д."ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-1/2002.

2.2.2. Решение за упис во трговскиот регистар.

2.2.3. Изјава со која понудувачот се обврзува сите податоци, кои ги добил од корисникот на услугата како тендер документација да ги чува како деловна тајна, а истите може да ги користи само како основа за изработка на предметната понуда.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, но понудата мора да е комплетна по единечни видови на осигурување.

3.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на услугата по поединечни видови на осигурување. Сите цени треба да се изразени во ДЕН.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да има рок на важност од најмалку 60 дена.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази законските прописи на услугите, при што тие треба да се во согласност со законските прописи во Република Македонија и со меѓународните законски прописи кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави дозвола за основање и работа (член 13 став 1 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година).

4.4. Понудувачот треба да достави акт за основање (член 19 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година).

4.5. Понудувачот треба да достави Решение за упис во трговскиот регистар (член 23 став 4 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година).

4.6. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата согласно член 55 од ЗЈН, само за задолжителните видови на осигурување.

4.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.8. Сите документи треба да се оригинал или нотарски заверени копии, верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Висина на премија - 35 поени

5.2. Начин на плаќање на премијата - 20 поени

5.3. Начин на исплата на оштетно побарување - 20 поени

5.4. Право и висина на попусти во годишен позитивен технички и финансиски резултат - 25 поени

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул."11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.12.2001. во 11 часот, во просториите на А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 622 од Законот за трговски друштва Управителот на Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз ДОО Скопје на 12.11.2001 година донесе,

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШЕН И НАДВОРЕШЕН ТРГОВСКИ ПРОМЕТ ИЦОТЕХ ДОО ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ

1. Фирма и седиште на субјектот на поделбата

Субјект на поделба според овој план е фирмата Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Даме Груев" бр.7 блок IV. Со поделбата се вршат статусни промени на субјектот на два субјекта, две правни лица.

2. Намери, цел и услови на поделбата

Една од најважните намери и цел за поделба на друштвото е привлекување на домашни и странски инвеститори. Имено поделбата ќе овозможи привлекување на домашни и странски инвеститори со што ќе се овозможи уште повеќе зголемување на капиталот на друштвото.

3. Форми, фирми и седишта на субјектите по поделбата

Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје, со овој план се дели на два правни субјекта со следните називи на фирмите

3.1 Прв субјект: Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр.7 блок IV, скратен назив ПРОВИНО ДООЕЛ Скопје, друштво со ограничена одговорност основано од едно лице.

3.2 Втор субјект: Друштвото за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бр.8/10, скратен назив ИЦОТЕХ 1 ДОО Скопје, друштво со ограничена одговорност.

4. Начини и услови на поделбата

Капиталот на Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје е 1.272.500 ЕУР односно 78.895.000 денари.

Основната главница на Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје по поделбата се пренесува:

На Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје со поделбата се пренесува капитал во износ од 1.184.300 ЕУР односно 73.426.600 денари.

На Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 извоз-увоз ДОО Скопје со поделбата се пренесува капитал во износ од 88.200 ЕУР, односно 5.468.400 денари.

Објектите кои ги поседува Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ увоз-извоз ДОО Скопје и тоа:

Деловен простор Мавровка,
Гаражен простор Мавровка,
Деловен простор Градски сид,
Градежен објект Маџари,
Градежен објект Делчево.

Согласно овој план за поделба по поделбата сите се пренесуваат:

На Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје се пренесува:

Градежен објект Маџари,
Градежен објект Делчево.

На Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО Скопје се пренесува:

Деловен простор Мавровка,
Гаражен простор Мавровка
Деловен простор градски сид.

Материјалните средства во подготовка со кои располага друштвото по поделбата се пренесуваат на Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ.

Сета опрема која е во сопственост и на користење на Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО пред поделбата според билансот на состојба по поделбата се пренесуваат во сопственост на:

Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ опрема во вредност од 3.848.456 денари.

Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО опрема во вредност од 459.964 денари.

Залихите на сировини и материјали и трговски стоки кои ги поседува Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје пред поделбата според билансот на состојба по поделбата преминуваат во сопственост на Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје.

5. Решавање на статусот на вработените по поделбата

По поделбата сите вработени во Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО по список ги презема и преминуваат со вработување во:

1 (еден) вработен во Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО и сите останати вработени согласно списокот ги презема и преминуваат во Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со кои ќе се засноваат работни односи и со нив ќе продолжи со натамошното свое работење во вршење на дејноста.

6. Одговорност на субјектите по поделбата

За сите краткорочни обврски спрема доверители настанати во правниот промет према трети лица пред поделбата на Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје, одговара субјектот Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ и субјектот Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО Скопје, за обврските кои ги презема секој од субјектите, без солидарна одговорност меѓусебе.

Побарувања настанати пред поделбата на Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје по поделбата се делат на побарувања на Друштво за производство, трговија и

услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ и субјектот Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО, а исто така и обврските спрема вработените лица на кои работниот однос им престанал по сите основи ги презема Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО, а натамошните и идните исполнувања на секакви обврски по основ на работен однос ги презема Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ.

За краткорочни обврски настанати по основ на краткорочни кредити, кредити земени од страна на Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје по поделбата се пренесуваат на Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО, без солидарна одговорност на останатиот субјект кој настанува по поделбата.

Согласно член 631 од ЗТД на Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје друштвата - корисници на поделбата одговараат само за делот од обврските на поделеното друштво што им се ставени на товар (согласно делбениот биланс) и без солидарна одговорност меѓусебе.

Паричните средства составени од средства на жиро сметка и благајна кои им припаѓаат на Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје по поделбата припаѓаат на Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, додека приливите на парични средства кои ќе пристигаат за периодот на делба на друштвото ќе бидат распоредени на поделените друштва согласно нивното учество во тој прилив.

7. Обезбедување на доверителите

Краткорочните и долгорочните обврски спрема трети лица ќе бидат обезбедени со приходите од работење со залихите и со имотите на поделените друштва.

Доверителите на друштвото кои учествуваат во постапката на поделба и чии побарувања настанале пред објавување на планот за поделба и кои се уште не се доставени во времето на тоа објавување согласно член 627 став 2 од ЗТД можат да се спротивстават на поделбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на уписот на планот на поделба во трговскиот регистар. Спротивставување на еден доверител не ја запира постапката за поделба. Доколку некој доверител се спротивстави на планот на поделба и смета дека поделбата не е извршена согласно законот, друштвото е спремно да обезбеди доволно гаранција со кое на доверителот ќе му се гарантира исплатата на таа обврска. Со планот за поделба е предвидено ниту на еден од доверителите да не му се нанесе штета и биде обезбеден со плаќање на своето побарување кон друштвото кое е предмет на делба.

8. Начин на преземање на уделите и дата од која сметководствените операции ќе се сметаат за извршени

Уделите на субјектот Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје во вкупен износ од 1.272.500 ЕУР по поделбата преминуваат и ги преземаат:

1.184.300 ЕУР преминуваат во Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ

88.200 ЕУР преминуваат во Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ увоз-извоз ДОО

Датумот до кој уделите даваат право на добивка од субјектот на поделбата Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје според овој план е заклучно до 30.09.2001 година, од кога ќе се сметаат за извршени сите сметководствени операции.

Согласно член 628, а во врска со член 625 од Законот за трговски друштва до денот на завршување на постапката за поделба Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје (друштвото кое е предмет на поделба) ги поседува во целост уделите кои ја претставуваат целата основна главница поради што нема потреба од подготвување на извештај согласно член 624 од ЗТД.

9. Правни последици на поделбата

По завршување на постапката за поделба според овој план за поделба на Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО Скопје, му завршува правниот субјективитет кој со упис и регистрација на новите два субјекта се пренесува врз Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ и Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО.

10. Упис и објавување на планот за поделба

Овој план за поделба согласно член 622 од Законот за трговските друштва се доставува до регистарскиот Основен суд Скопје I - Скопје, ќе се објави за познавање со неговата содржина на трети лица во "Службен весник на РМ". Составен дел на овој план е делбениот биланс со состојба 30.09.2001 година, изготвен за потребите на планот како и билансите на друштвата кои произлегуваат од делбениот биланс.

Заинтересираните доверители и други лица можат да извршат увид во делбениот биланс и во билансите на поделените друштва во просториите на Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО Скопје на ул. "Даме Груев" бр 7 блок IV.

СОДРЖИНА

	Страница		
1558.		Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн	5051
1589.		Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн	5051
1590.		Решение за именување вршител на должноста директор на РО за производство на филмови "Вардар-филм" - Скопје	5051
1591.		Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица	5051
1592.		Решение за именување вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица	5051
1593.		Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје	5051
1594.		Решение за именување директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје	5052
1595.		Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување	5052
1596.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите и начинот на доделувањето на средствата од Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидните лица	5065
1597.		Решение за давање концесија за јавни мобилни телефонски услуги и јавни мобилни телекомуникациски мрежи	5065
1598.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Младост" - Скопје.....	5065
1599.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Астибо" - Штип	5065
1600.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Ангел Шајче" - Куманово	5065
1601.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Фемо Кулаков" - Неготино.....	5065
1602.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска радост" - Скопје	5066
1603.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Мајски Цвет" - Битола	5066
1604.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска радост" - Гевгелија	5066
1605.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Рада Поцева" - Кавадарци	5066
1606.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Раде Јовчевски-Корчагин" - Скопје.....	5066
1607.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Снежана" - Скопје	5066
1608.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "7-ми Септември" - Пехчево	5066
1609.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Буба Мара" - Скопје	5067
1610.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Распеана Младост" - Скопје	5067
1611.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Росица" - Скопје	5067
1612.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "11-ти Октомври" - Скопје	5067
1613.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Естреја Овадија-Мара" - Битола	5067
1614.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Братство Единство" - Скопје...	5067
1615.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Иво Рибар Лола" - Крива Паланка	5067
1616.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Ацо Караманов" - Радовиш	5068
1617.		Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Младост" -Тетово	5068
1618.		Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.164/2001 од 24 октомври 2001 година.....	5068

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депонент – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.